

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	17.05.2019 БРОЈ 19	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
------------------------	-----------------------	------------------------

## СОДРЖИНА

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово.....

О Д Л У К А за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Измена и дополнување на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година.....

О Д Л У К А за давање на согласност на Измена и дополнување на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово.....

О Д Л У К А за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип.....

О Д Л У К А за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

О Д Л У К А за прифаќање на донација.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на трајно користење на движна ствар - специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово.....

О Д Л У К А за давање на трајно користење на движна ствар - специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG сопственост на општина Берово.....

О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG сопственост на општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово.....

П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово.....

П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....

О Д Л У К А ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за номинирање на член на заедничка Комисија за подготовка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие....

Р Е Ш Е Н И Е за номинирање на член на заедничка Комисија за подготовка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 2019-2021 година.....

О Д Л У К А за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 2019-2021 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година.....

Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.).....

ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.).....

З А К Л У Ч О К за објавување на П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ ) За изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година.....

П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ ) За изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А – Ј3 за изградба, реконструкција, и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година.....

Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А – Ј3 за изградба, реконструкција, и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал).....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал).....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година.....

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

О Д Л У К А за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата.....

З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата.....

З А К Л У Ч О К за објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски.....



О Д Л У К А за усогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 4162, КО Владимирово, по барање на Панче Таковски.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово.....

О Д Л У К А За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет □БРДОСЛАВИЦА 2□, за КП бр. 299, КО Берово, во Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување.....

З А К Л У Ч О К за објавување на О Д Л У К А За формирање на локален Економски – социјален совет на општина Берово.....

О Д Л У К А За формирање на локален Економски –социјален совет на општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на ЗАКЛУЧОК за давање согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на Економско - социјалниот совет на Општина Берово.....

ЗАКЛУЧОК за давање согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на Економско - социјалниот совет на Општина Берово.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 година.....

Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

З А К Л У Ч О К за објавување на Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

Р Е Ш Е Н И Е за определување на места за истакнување на изборни плакати во општина Берово....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година за традиционалниот велигденски натпревар.....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.....

Мислење на Градоначалникот за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Ангела Јановска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Валентина Воденска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Валентина Мустачки.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Весна Стајковска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Викторија Спенџарска Стеен.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Јулија Балтовска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Маја Зелнички.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Малике Фејзулова.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Мерсима Кантурска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Моника Тачунска.....

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Фимка Ковачка.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово, Бр.09-1631/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/1  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 116 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово

**Член 1**

Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Берово.

**Член 2**

Измените на статутот на Општина Берово се однесуваат на член 1, член 3 став 1, член 9, член 13 став 1, член 45 став 2, член 46, член 63 став 5, член 71 став 1 алинеја 7, член 114 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10).

**Член 3**

Се задолжува Комисијата за статут и прописи да ги разгледа и пред Советот на Општина Берово да се произнесе по предлозите, а по свое видување до достави и други предлози за измена и дополнување на Статутот на Општина Берово.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1631/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена и дополнување на Годишниот План за вработување  
на Општина Берово за 2019 година

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на согласност на Измена и дополнување на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1632/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/2  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 20-б став 2 и став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014.....198/18), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност на  
Измена и дополнување на Годишниот План за вработување  
на Општина Берово за 2019 година

**Член 1**

Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Измената и дополнувањето на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1632/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за измена на Одлуката  
за одобрување на финансиски средства за учество на  
Општина Берово во реализација на проектот  
“Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион”  
– Општина Берово

Се објавува О Д Л У К А Т А за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово, Бр.09-1633/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/3  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” Бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Известувањето на Центарот за развој на Источен плански регион Бр.08-193/1 од 02.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 20 –тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за измена на Одлуката  
за одобрување на финансиски средства за учество на  
Општина Берово во реализација на проектот  
“Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион”  
– Општина Берово

**Член 1**

Се врши измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово, Бр.09-3947/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 15-тата Седница одржана на 30.11.2018 година.

**Член 2**

Член 2 од Одлуката се менува и гласи:

“Согласно Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година Бр.45-2785/1 од 9 април 2019 година, на Центарот за развој на источниот плански регион за Проектот “Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко- велосипедска патека на река Брегалница – општина Берово му се доделени

вкупно 7.485.522,00 денари, од кои 7.207.408,00 денари за проектот и 278.114,00 денари за менаџирање, односно средства во висина од 86,07% од вкупната вредноста на проектот.

Општина Берово ќе учествува со сопствено кофинансирање во износ од 13,93% од трошоците за реализација на проектот, но не повеќе од 1.165.813,00 денари.”

#### Член 5

Оваа Одлука за измени е составен дел на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово, Бр.09-3947/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 15-тата Седница одржана на 30.11.2018 година и влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 09-1633/1  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

#### З А К Л У Ч О К

за објавување на

#### О Д Л У К А

за давање согласност и овластување за потпишување на

Договор за соработка со

Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип, Бр.09-1634/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/4  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), и Проектот, „Одржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“- фаза 2 , Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

#### О Д Л У К А

за давање согласност и овластување за потпишување на

Договор за соработка со

Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип

#### Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на Општина Берово да го потпише Договорот за соработка, кој ќе се склучи помеѓу Општина Берово и Националната Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип.

#### Член 2

Предмет на договорот е заедничка соработка помеѓу страните потписнички за континуирано снабдување, пласман и продажба на производи – сувенири, од продажниот пункт Сувенирница Берово, како и поставување на Туристичко информативно биро од страна на Општина Берово, во просториите на Сувенирницата, во период од 5 (пет) години од потпишување на Договорот со можност за продолжување на истиот.

#### Член 3

Обврски на страните потписнички на Договорот:

- ✓ Обврска на двете договорните страни е Сувенирницата да ја зачува намената и функцијата за која е поставена, единствено како информативен пункт за туристичка и културна понуда;
- ✓ Да се обезбедат услови за непречено извршување на работите кои се предмет на овој договор;
- ✓ Обврска на НУ Завод и Музеј Штип, да дозволи, Општина Берово да ги користи просториите на Сувенирница Берово без надомест;
- ✓ Обврска на Општина Берово, по потпишување на Договорот за изврши промена на корисничкото име на електричното броило на Сувенирницата, односно да го запише на свое име;
- ✓ Обврска на Општина Берово навремено да ги подмирува трошоците за електрична енергија и трошоците за вода;
- ✓ Секоја договорна страна се обврзува посебно да ги уреди односите со лицата кои што ќе бидат работно ангажирани за извршување на обврските, поврзани со целта и намената согласно која ќе се користи продажниот пункт Сувенирница Берово и Туристичкото информативно биро.

#### Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Берово, во име и за сметка на Општина Берово да го склучи Договорот за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за прифаќање на донација Бр.09-1635/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/5  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.61/04.....192/2015), Советот на Општина Берово на 20-тата (дваесетата) седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

**Член 1**

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот UNDP.

**Член 2**

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 1 (едно) патничко возило PEUGEOT модел 307, со број на шасија VF33C8HZB83759034, набавено на 13.10.2004 година од страна на УНДП во вредност од 14.215,75 американски долари.

**Член 3**

Донацијата од член 1 на оваа Одлука се дава како поддршка на Проектот “Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво”.

Донацијата ќе се прими и реализира согласно закон.

**Член 4**

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и УНДП, како донатор.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1635/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за прифаќање на донација Бр.09-1636/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/6  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.61/04.....192/2015), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за прифаќање на донација

**Член 1**

Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од давателот **Трговско Друштво за производство, промет и услуги ВИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.**

**Член 2**

Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во:

- 2 (два) броја Проектна документација - Основен Проект за електрична инсталација за осветлување на улица Партизанска-Берово на потег од ул.„Борис Кидрич,, до мостот на река Брегалница во должина од 430 м со Тех.бр.0801-376/1, изработен од страна на ВИНТ ДООЕЛ Скопје во март 2019 година и
- 2 (два) броја од Завршна Ревизија на Основен Проект за изведба на електрична инсталација за осветлување на улица Партизанска-Берово на потег од ул.„Борис Кидрич,, до мостот на река Брегалница во должина од 430 метри, со Тех.бр.132/19, изработен од страна на Друштво за проектирање, инжинеринг, консалтинг- СТУДИО ЦОН И ЦОНИ ДОО Скопје во март 2019 година

**Член 3**

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

**Член 4**

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Берово, како примател на донацијата и ВИНТ ДООЕЛ Скопје, како донатор.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1636/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на трајно користење на движна ствар -  
специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на трајно користење на движна ствар -специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово Бр.09-1637/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/7  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Одлуката Бр.09-3934/1 од 30.11.2018 година на Советот на Општина Берово за користење и управување на специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово, Советот на Општина Берово на 20-тата (дваесетата) седницата одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на трајно користење на движна ствар -  
специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава на ЈПКР “Услуга” Берово на трајно користење без надомест, следната движна ствар:

- специјализирана машина за метење Модел: Green Machines, Тип: GM414RS, Сериски број: 2019024008, број на мотор: 4JE7113, Производител: Kubota – Јапонија, Модел: 1J95643000, Снага на мотор: 9kw, Година на производство: 2019 година, Боја на каросерија: зелена, Земја на потекло: Македонија.

**Член 2**

Движната ствар од член 1 на оваа Одлука е обезбедена преку Проектот “Унапредување на општинското владеење”, финансиран од Европската унија преку Програмата за развој на Обединетите нации за кој на Општина Берово е доделен грант од 26.000 евра за Проектот “Зелена машина за зелена иднина”.

**Член 3**

Со Одлука Бр.09-3933/1 од 30.11.2018 година, Советот на Општина Берово има одобрено средства за кофинансирање за реализација на Проектот “Зелена машина за зелена иднина”, во висина од 123.000,00 денари.

**Член 4**

Оваа Одлука преставува правен основ за запишување на движната ствар од член 1 на оваа Одлука во книговодствената евиденција на ЈПКР „Услуга“ Берово.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1637/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за давање на користење на движна ствар –  
автобус YUTONG сопственост на општина Берово

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG сопственост на општина Берово, Бр.09-1638/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/8  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 20-тата (дваесетата) седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на користење на движна ствар –  
автобус YUTONG сопственост на општина Берово

Член 1

Се дава согласност за давање на користење на движна ствар – автобус, сопственост на општина Берово, со следните карактеристики:

Марка: **Yutong**  
Тип: ZK6810CRA  
Број на шасија: LZYTDTD66B1027951  
Сила на моторот: 162 KW  
Зафатнина: 6.500,00 см<sup>3</sup>  
Зелена карта  
Година на производство: 2011 година  
Број на седишта: 33

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на користење на единките корисници, јавните претпријатија формирани од општината, спортски клубови, здруженија на граѓани и фондации и други физички и правни лица, за промоција и развој на општина Берово, учество на натпревари и семинари за унапредување на образованието, културата и спортот и слично.

Член 3

Условите, начинот и постапката за давање на користење на движната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се уреди со посебен Правилник.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1638/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**П Р А В И Л Н И К**

за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово

Се објавува П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово Бр.09-1639/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/9  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со Одлуката за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG, сопственост на општина Берово Бр.09-1638/1 од 16.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 20-тата Седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**П Р А В И Л Н И К**

за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово

**Член 1**

Со овој Правилник се утврдуваат условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус, сопственост на Општина Берово, со следните карактеристики:

Марка: **Yutong**  
Тип: ZK6810CRA  
Број на шасија: LZYTDTD66B1027951  
Сила на моторот: 162 KW  
Зафатнина: 6.500,00 см<sup>3</sup>  
Зелена карта  
Година на производство: 2011 година  
Број на седишта: 33.

**Член 2**

Градоначалникот на Општина Берово може да одобри користење на општинскиот автобус опишан во член 1 на овој Правилник на:

- единките корисници на општина Берово (ОЈУДГ “23 Август” Берово, ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово, ООУ “Никола Петров Русински”, с.Русиново, општина Берово, ОСУ “Ацо Русковски” Берово, Дом на култура “Димитар Беровски” Берово),
- јавните претпријатија формирани од општината,
- спортските клубови,
- здруженијата на граѓани и фондации и
- други физички и правни лица,

со цел промоција и развој на општина Берово, учество на натпревари и семинари за унапредување на образованието, културата и спортот и слично.

**Член 3**

Субјектите од член 2 на овој Правилник за користење на општинскиот автобус е потребно минимум 2 (два) дена пред датумот на користење да достават до Архивата на Општина Берово писмено Барање, во кое ќе ја објаснат потребата од движната ствар, односно целта за која е потребен.

#### Член 4

Писменото Барање се доставува до Градоначалникот на Општина Берово за негово одобрување.

Доколку се оцени дека Барањето не соодветува со условите од член 2 на Правилникот истото нема да биде одобрено.

#### Член 5

Доколку во ист период потреба од автобусот има и Општината и некој друг субјект, право на првенствено користење на стварта има Општината.

Доколку во ист период потреба од автобусот имаат два или повеќе субјекти, а ниту еден од нив не е Општината, право на првенствено користење на стварта ќе има оној субјект кој прв поднел Барање до Општината.

#### Член 6

Трошоците за превозот ќе бидат на товар на барателот, освен ако не се оцени поинаку, во зависност од целта на Барањето.

#### Член 7

Правилникот влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09 - 1639/1  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### З А К Л У Ч О К за објавување на

### П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово

Се објавува П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово, Бр.09-1640/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/10  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), Советот на Општина Берово на 20.та седница одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

## П Р А В И Л Н И К

за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово

### ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

(1) Со овој Правилник се утврдуваат критериумите и постапката за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на општина Берово, како и начинот на нивното доделување.

(2) Средствата за реализација на овој вид награди се планираат во Буџетот на Општина Берово на годишно ниво по претходно направена проценка од страна на Градоначалникот на Општина Берово.

#### Член 2

(1) Општински награди и признанија се доделуваат на физички лица државјани на Република Северна Македонија или на правни лица со седиште во Република Северна Македонија или на странци како знак на општествено признание за особено афирмирање во стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, воспитанието и образованието, заштитата и унапредување на животната средина и природата, туризам и угостителство, социјална заштита, како и во други области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзина афирмација во Република Северна Македонија и во светот.

(2) Наградата Почесен граѓанин на Општина Берово се доделува на физичко лице државјанин на Република Северна Македонија или странец за постигнати исклучителни заслуги и афирмација на Општина Берово во Европа и светот.

#### Член 3

(1) Наградите од член 2 од овој правилник ќе се доделуваат на Денот на Општина Берово – 23-ти Август, односно на денот во кој ќе се одржува свечената седница на Советот на Општина Берово по повод Денот на Општина Берово.

(2) Наградата од член 2 став 1 од овој Правилник ќе се доделува од страна на Градоначалникот на Општина Берово, во претходно извршена координација со комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и признанија, по претходно доставени номинации од страна на физички лица и/или правни лица за претходно наведените награди и признанија. Наградата од член 2 став 1 од овој Правилник се доделува во вид на благодарница, пофалница или признание.

(3) Наградата од член 2 став 2 од овој Правилник се доделува во вид на плакета.

### КРИТЕРИУМИ, РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### Член 4

(1) Општината преку Одделението за јавни дејности ќе распише јавен повик во месец јуни, на кој ќе може да се доставуваат предлози и номинации за секоја категорија на награди и признанија во архивата на Општина Берово. Пријавата за предлог за номинација за доделување на општинска награда и признание и доделување на наградата Почесен граѓанин на Општина Берово ќе биде достапна во хартиена форма во просториите на Општина Берово и ќе биде достапна во електронска верзија на веб страната на Општина Берово.

(2) Градоначалникот формира Одбор за доделување на награди и признанија, во кој по функција членуваат Градоначалникот на Општина Берово, назначените членови советници од комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и признанија, и два административни службеници од вработените во Општина Берово кои ќе ги изготвуваат наградите, односно признанијата или решенијата.

#### Член 5

(1) Заклучно со крај на месец јули, се доставуваат пријавите наведени во член 4 од овој правилник.

(2) Покрај пополнета пријава, во прилог на пријавата се пополнува и образложение зошто е номинирано лицето во дејноста за која се предлага за доделување на награди и признанија, со кратка биографија и постигнувања.

#### Член 6

(1) По доставата на потребната документација, за секој номиниран, се изготвува записник од одборот, во кој се констатира дали номинираните ги исполнуваат критериумите за доделување на награди и дали доставената документација е навреме доставена, комплетна и уредна.

(2) Номинациите кои се со некомплетна документација, ненавремена или неуредна, нема да бидат предмет на разгледување.

(3) Одборот одлучува согласно сопствено убедување, кој од номинираните, во случај да има повеќе номинирани лица за иста категорија, ќе биде награден.

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 7

(1) Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Берово.

*Изготвила:*

*м-р Зорица Ризовска*

*Одделение за управување со човечки ресурси*

Број 09 - 1640/1  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за прифаќање на Предлог  
за воспоставување на меѓуопштинска соработка

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, Бр.09-1641/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/11  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ,, бр.79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 20-тата седница, одржана на ден 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ**  
**ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА**

Член 1

Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од страна на Градоначалникот на Општина Куманово и усвоен од страна на Советот на Општина Куманово со Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр.09-2753/3 од 24.04.2019 година, за основање на меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад со општините: Куманово, Штип, Карбинци, Кочани, Винаца, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1641/1  
БЕРОВО  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**Р Е Ш Е Н И Е**  
за номинирање на член на заедничка Комисија за подготовка на  
предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие

Се објавува **Р Е Ш Е Н И Е Т О** за номинирање на член на заедничка Комисија за подготовка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие, Бр.09-1642/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/12  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ,, бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 20-тата седница, одржана на ден 16.05.2019 година, донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
за номинирање на член на заедничка Комисија за подготовка на  
предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие

**Член 1**

За член на заедничката Комисија за подготовка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие за управување со отпад со општините: Куманово, Штип, Карбинци, Кочани, Винаца, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети Николе се номинира:

1. Илија Рунтевски – директор на ЈПКР “Услуга” Берово.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1642/1  
БЕРОВО  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово  
за период 2019-2021 година

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 2019-2021 година, Бр.09-1643/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/13  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 132 став 1 од Законот за енергетика (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.16/11.....96/18), а во врска со Мислењето на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија Бр.03-67/2 од 25.02.2019 година, Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово  
за период 2019-2021 година

**Член 1**

Се донесува Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 2019-2021 година, предложена од Градоначалникот на Општина Берово, а во согласност со Законот за енергетика (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, 189/16 и 96/18).

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1643/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1644/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/14  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Член 1

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

Член 2

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена ВЗ-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП Внатрешна површина 15 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – (Објект Дом на Култура во Берово).

Член 3

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1644/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1645/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/15  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија - означена со “Просторија 7”), Внатрешна површина 21 м<sup>2</sup> од 138 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1645/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1646/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/16  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија - означена со “Просторија 1”), Внатрешна површина 24 м<sup>2</sup> од 138 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1646/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на  
О Д Л У К А

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1647/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/17  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1, ДП (една просторија - означена со “Просторија 1”), Внатрешна површина 23 м<sup>2</sup> од 71 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1647/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1648/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/18  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 1, една просторија), Внатрешна површина 27 м<sup>2</sup> од 99 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1648/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1649/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/19  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 2, една просторија), Внатрешна површина 28 м<sup>2</sup> од 99 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1649/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1650/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/20  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Член 1

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

Член 2

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 3, една просторија), Внатрешна површина 28 м<sup>2</sup> од 99 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија).

Член 3

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1650/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на  
**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1651/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/21  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во Берово, Број на зграда 7, Намена ПО, Влез 1 ПР, Г (една просторија), Внатрешна површина 45 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1651/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1652/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/22  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, (С 2 - една просторија), Внатрешна површина 53 м<sup>2</sup> од 573 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект стар Гимназија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1652/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1653/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/23  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, (С 3 = 53 м<sup>2</sup> и Са= 20 м<sup>2</sup>), Внатрешна површина 53+20 = 73 м<sup>2</sup> од 573 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект стар Гимназија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1653/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на  
**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1654/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/24  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, (С 8 - една просторија), Внатрешна површина 48 м<sup>2</sup> од 573 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект стар Гимназија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1654/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1655/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/25  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 2, Намена В1-2, Влез 1 ПР, Број 1, ДП Внатрешна површина 220 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8307, КО Берово (објект 2 до стара Гимназија).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1655/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**

за објавување на

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1656/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/26  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Член 1

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

Член 2

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастарска парцела 13763 дел 0 КО Берово – вон г.р., на м.в. Линако во Берово, Број на зграда 1, Намена ДЗ-13, Влез 1 ПР, Број 1, ДП, Внатрешна површина 67 м<sup>2</sup>, Влез 1 ПР, Број 1, ПП Внатрешна површина 32 м<sup>2</sup>, Влез 2 СУ, Број 2, ДП, Внатрешна површина 48 м<sup>2</sup> и Влез 2 СУ, Број 2, ПП Внатрешна површина 38 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.5701, КО Берово – вон г.р., односно со вкупна внатрешна површина на објектот од 185 м<sup>2</sup> (кајакарски дом на Беровско Езеро).

Член 3

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1656/1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

Измени и дополнувања  
на П Р О Г Р А М А за уредување на  
градежно земјиште на подрачјето на  
Општина Берово за 2019 година

Се објавуваат Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1657/1, што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/27  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 ст.1 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр,5/2002), а во врска со член 95 став 1 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр. 15/15,98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 ) и член 19 став 2 точка 8 од Статутот на Општина Берово (Службен гласник на Општина Берово бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) Советот на Општина Берово на 20-тата Седница одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

Измени и дополнувања  
на П Р О Г Р А М А за уредување на  
градежно земјиште на подрачјето на  
Општина Берово за 2019 година

**Член 1**

Се врши измени и дополнувања на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3949/1 од 30.11.2018 година донесена од Советот на Општина Берово.

**Член 2**

Во точка 6 –Преодни и завршни одредби, подточка 6.4 , после ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Во Договорот може да се предвиди надоместокот за уредување на градежно земјиште да се плати еднократно или најмногу на 12(дванаесет) месечни рати.,,

**Член 3**

Останатите одредби од Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3949/1 од 30.11.2018 година донесена од Советот на Општина Берово, остануваат исти.

**Член 4**

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во „Службен Гласник на Општина Берово., .

Бр. 09-1657/1  
Во Берово, 16. 05.2019 година

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**  
**ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.)**

Се објавуваат ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.), Бр.09-1658/1, што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/28  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

**ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**  
**ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.)**

J. КОМУНАЛНИ ДЕЛНОСТИ

<b>J00</b>	<b>Одржување на урбана опрема</b>	<b>50.000 ден.</b>
1	Фарбање на канделабри парапети и друга опрема	50.000 ден.
<b>JH0</b>	<b>Урбана опрема ( капитални расходи)</b>	<b>4.500.000ден.</b>
1	Набавка на урбана опрема	100.000 ден.
2	Набавка на тезги за градски пазар	4.400.000 ден
<b>JM</b>	<b>Паркови и зеленило</b>	<b>210.000 ден</b>
	Поставување гумена подлога на детско игралиште	210.000 ден.
<b>JГ0</b>	<b>Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување</b>	<b>2.000.000 ден.</b>
1	Санација на свлечиште во кругот на филтер станица - Берово	1.500.000 ден.
2	Реконструкција на водоводна линија на ул.„Даме Груев“, ул.„Карпош“, Реконструкција на водоводна линија по населени места, Учество во изградба на водоводна линија во село Ратево	500.000 ден.
<b>JИ0</b>	<b>Одведување на отпадни води</b>	<b>3.641.700 ден</b>
	Изградба на канализација за отпадни води за населба „Мило“ во град Берово	3.641.700 ден
<b>J80</b>	<b>Други комунални услуги</b>	<b>150.000 ден.</b>
1	Рушење на стари објекти склони на паѓање	150.000 ден.
<b>JE0</b>	<b>Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура</b>	<b>200.000 ден.</b>
<b>ФАО</b>	<b>Изработка на проектна документација за инфраструктура</b>	<b>600.000 ден.</b>
<b>Ф20</b>	<b>Геодетски услуги</b>	<b>400.000 ден.</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б	Назив на програмата	Износ во денари
1	Одржување на урбана опрема	50.000 ден.
2	Урбана опрема (капитални расходи)	4.500.000 ден
3	Паркови и зеленило	210.000 ден
4	Изградба на системи за водоснабдување	2.000.000 ден.
5	Одведување на отпадни води	3.641.700 ден.
6	Други комунални услуги	150.000 ден.
7	Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура	200.000 ден.
8	Изработка на проектна документација за инфраструктура	600.000 ден.
9	Геодетски услуги	400.000 ден.
	Се вкупно	<b>11.751.700 ден.</b>

## ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

Сретствата за ставките од програмата Ј - Комунални дејности ќе се обезбедат од:

- I. Сопствено учество ----- **3.500.000,00 ден.**
- I.1. Надоместок за уредување на град. земјиште. ----- 1.500.000,00 ден.
- I.2. Средства од закуп на деловни простории ----- 421.406,00 ден.
- I.3. Продажба на градежно земјиште ----- 1.350.000,00 ден.
- I.4. Користење на јавни површини ----- 250.000,00 ден.

II. Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој, Министерство за животна средина, Буџет на РСМ)..... **8.251.700 ден.**

**Вкупно:**

**11.751.700 ден.**

Со донесување на овој Трошковник престанува да важи Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти (2019 година), со бр.09-4260/1 од 27.12.2018 година донесени од Советот на Општина Берово .

Бр. 09-1658/1  
16.05.2019 година

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ )**  
За изградба, реконструкција и одржување  
на локални патишта и улици во Општина Берово  
во 2019 година

Се објавува **П Р О Г Р А М А Т А (ЈД, Ј6 и ЈФ )** за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година), Бр.09-1659/1, што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/29  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ БР.5/2002),а во врска со член 14 став 4 и член 15 став 3 од Законот за јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр.84/08.....163/16) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово ,Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 год. донесе:

**П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ )**  
За изградба,реконструкција и одржување  
на локални патишта и улици во Општина Берово  
во 2019 година

Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за изградба,реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Берово во 2019 година.

Во програмата во зависност од средствата со кои располага Општина Берово и приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Република Македонија се планирани следните активности

**1.Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина Берово**

<b>1.1.Изградба и доизградба на улици:</b>	.....
<b>13.000.000,00 ден.</b>	
- Улица „20“ Ширината-Берово I фаза .....	
5.825,891,00 ден.	
- Улица „Гоце Делчев“ с. Русиново.....	
3.209.771,00 ден.	
- Улица „Којова ливада“	
Берово.....	3.964.338,00 ден

<b>1.2.Реконструкција и рехабилитација на улици</b>	.....
<b>7.522.214,00 ден.</b>	
- Ул.„Јане Сандански“ Берово .....	
2.691.557,00ден	

- Паркинг Простор кај детска градинка во Берово.....  
1.000.000,00 ден
- Улица во с. Двориште .....  
3.830.657,00 ден

\*Согласно поголемите потреби од изградба и доизградба, реконструкција и рехабилитација на улици во Општина Берово, во зависност од добиени финансиски средства од донации и повисоко ниво на власт, точките од програмата 1.1 и 1.2 ќе претрпат соодветни измени.

**1.3. Одржување и заштита на локални патишта и улици .....  
1.680.000,00ден**

- Зимско одржување на улици и локални патишта .....  
680.000,00ден.
- Крпење на ударни дупки на улици и локални патишта .....  
400.000,00ден.
- Хоризонтално обележување на улици .....  
350.000,00 ден.
- Чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици ...  
250.000,00ден.

**1.4. Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација .....  
100.000,00ден.**

**1.5. Експропријација на градежно земјиште ..... 750.000,00  
ден.**

**1.6. Изработка на проекти ..... 500.000,00  
ден**

**1.7. Отплата на кредит за изградба на улици .....  
2.338.000,00ден**

**Се Вкупно 1.1 + 1.2. + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 25.890.214,00  
ден**

**2. Изградба,реконструкција и санирање на локални патишта**

- 2.1. Реконструкција и рехабилитација на локален пат с.Мачево – с.Владимирово.....  
23.114.940,00 ден.
- 2.2. Рехабилитација на дел од шумски пат Русиново – Безгашчево (5км).....  
1.180.000,00 ден

Вкупно:

**24.294.940,00 ден**

**П Р И Х О Д И**

**1. Средства за изградба,доизградба,реконструкција и санирање на улици,регулирање на режимот на сообраќај,одржување и заштита на локални патишта и улици се предвидени од:**

- Сопствено учество .....  
20.890.214,00 ден.

- Приходи од повисоко ниво на власт (Јавно претпријатие за државни патишта ).....  
5.000.000,00 ден

Вкупно:

**25.890.214,00ден**

## 2. Средства за изградба, реконструкција и санирање на локални патишта

2.1 Средства за Реконструкција и рехабилитација на локален пат с.Мачево – с.Владимирово се предвидени од:

- Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој )  
..... 19.090.360,00 ден  
- Сопствено учество.....  
4.024.580,00ден.

Вкупно:

**23.114.940,00 ден.**

2.2 Средства за рехабилитација на дел од шумски пат Русиново – Безгачшево (5 км)

- Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој )  
..... 1.000.000,00 ден.

-Сопствено учество

.....180.000,00 ден.

Вкупно:

**1.180.000,00 ден.**

**Се Вкупно 1 + 2 .....**

**50.185.154,00 ден.**

Со донесувањето на оваа Програма престанува да важи Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година со бр.09-4259/1 од 27.12.2018 год донесена од Советот на Општина Берово.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09- 1659/1  
Берово  
16. 05.2019 година  
Берово

Совет на Општина  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
Измени и дополнувања на  
ПРОГРАМА – ЈЗ за изградба, реконструкција,  
и одржување на јавното осветлување  
на подрачјето на Општина Берово за 2019 година

Се објавуваат Измени и дополнувања на ПРОГРАМАТА – ЈЗ за изградба, реконструкција, и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1660/1, што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/30  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 5/02“), член 15 од Законот за комуналните такси („Сл.весник на РМ“ бр.61/04,64/05,92/07,123/12 , 154/15, 192/15 и 23/16 ) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на Општина Берово (Службен гласник на Општина Берово бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

Измени и дополнувања на  
ПРОГРАМА – ЈЗ за изградба, реконструкција,  
и одржување на јавното осветлување  
на подрачјето на Општина Берово за 2019 година

Член 1

Се врши измени и дополнувања на Програма- ЈЗ за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3948/1 од 30.11.2018 година донесена од Советот на Општина Берово.

Член 2

Во став 8 после зборот „Абланица,, сврзникот „и,, се бриша , се става „запирка,, и после зборовите „Беровско Езеро,, се додава: „ и поставување на метални столбови и целокупна инсталација со цел осветлување на улица „Партизанска,, во Берово на потег од ул.„Борис Кидрич,, до мостот на река Брегалница,,

Член 3

Во став 9 точка 2 алинеја 1- За одржување на јавното осветлување, вредноста „950.000,00 денари,, се менува и гласи „ 800.000,00 денари,,

Во став 9 точка 2 алинеја 2- Набавка и вградување на нови светлосни тела, вредноста „250.000,00 денари,, се менува и гласи „ 300.000,00 денари,,

Во став 9 точка 2 алинеја 3- Набавка и вградување на надземен кабел, вредноста „450.000,00 денари,, се менува и гласи „ 400.000,00 денари,,

Во став 9 точка 2 алинеја 4- Набавка и вградување на подземен кабел, вредноста „550.000,00 денари,, се менува и гласи „ 150.000,00 денари,,

Во став 9 точка 2 алинеја 7- Набавка и поставување на нови столбови на улици, вредноста „350.000,00 денари,, се менува и гласи „ 200.000,00 денари,,

Во став 9 точка 2 алинеја 8- Барање согласност за приклучување на потрошачи, вредноста „250.000,00 денари,, се менува и гласи „ 150.000,00 денари,,

После став 9 точка 2 алинеја 8, се додава нова алинеја која гласи:

„ Поставување на метални столбови и целокупна инсталација за осветлување на улица „Партизанска,, во Берово на потег од ул.„ Борис Кидрич,, до мостот на река Брегалница.....800.000,00 денари,,

Член 4

Останатите одредби од Програма- ЈЗ за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3948/1 од 30.11.2018 година донесена од Советот на Општина Берово, остануваат исти.

Член 5

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во „Службен Гласник на Општина Берово,, .

Бр.09-1660/1

Во Берово 16.05.2019 година

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  
Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  
за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година  
(прв квартал)

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал), Бр.09-1661/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/31  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  
Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  
за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година  
(прв квартал)

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2019 година до 31.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1661/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Берово за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Општина Берово  
Извештаен период : од 01.01.2019 година до 31.03.2019  
година

Детум на поднесување на извештајот: 30.04.2019 година

Приходи - Квартал прв	Буџет за 2019 година		Екин доделени за 2019 година		Самостоятелни активности за 2019 година		Државен за 2019 година		Кредити за 2019 година		Вкупно за 2019 година	
	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал
	08.051.905.0	37.589.424.0	137.490.693.0	33.842.470.0	14.424.006.0	2.264.206.0	24.284.382.0	6.586.766.0	0.0	262.251.000.0	80.284.966.0	181.986.134.0
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БАЛАНС:</b>												
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	62.968.313.0	25.207.153.0	130.877.426.0	27.541.480.0	13.154.000.0	1.568.932.0	2.786.982.0	47.801.0	0.0	209.538.721.0	54.336.346.0	156.212.375.0
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	9.045.000.0	1.305.752.0	6.913.257.0	312.290.0	1.260.000.0	106.939.0	0.0	0.0	0.0	9.045.000.0	1.335.752.0	7.708.248.0
<b>КАПИТАЛЕН БАЛАНС:</b>												
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	32.128.822.0	11.812.410.0	6.913.257.0	312.290.0	1.260.000.0	106.939.0	21.495.400.0	5.689.031.0	0.0	81.897.279.0	17.726.979.0	43.976.305.0
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	27.593.182.0	3.081.928.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.593.182.0	3.081.928.0	22.531.254.0
<b>ДАНОЦИНА ПРИХОДИ</b>												
711 Данок од доход од домаќини и од капитални доходи	1.405.000.0	374.693.0								1.405.000.0	374.693.0	1.030.307.0
712 Приносот за социјално осигурување	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0
713 Данок на имот	2.495.000.0	594.031.0								2.495.000.0	594.031.0	2.390.069.0
714 Данок од возбудлива трговија и услуги	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0
715 Данок од возбудлива трговија и трансакции (цркви и цркви)	16.208.182.0	3.840.074.0								16.208.182.0	3.840.074.0	12.566.108.0
717 Данок на специфични услуги	2.385.000.0	253.170.0								2.385.000.0	253.170.0	2.171.870.0
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	3.719.355.0	1.361.937.0	0.0	0.0	14.434.000.0	2.264.706.0	0.0	6.6	0.0	15.143.555.0	3.626.143.66	14.517.472.0
721 Преправени приходи и приход од имот	455.600.0	97.740.0								455.600.0	97.740.0	361.840.0
722 Глобални услуги и административни такси	1.290.000.0	195.432.0			8.130.000.0	1.266.996.0				9.420.000.0	1.592.633.0	7.827.347.0
723 Такси и надоместоци	20.000.0	0.0			6.264.000.0	847.210.0				6.284.000.0	847.210.0	5.416.340.0
724 Други владини услуги	1.953.955.0	1.072.540.0	0.0	0.0	50.000.0	0.0				1.983.955.0	1.072.540.0	911.305.0
74 Други невладини приходи	54.709.198.0	31.165.559.0	137.400.693.0	33.842.470.0	0.0	0.0	24.284.382.0	6.586.766.0	0.0	216.514.263.0	31.598.795.0	144.782.468.0
741 Трансфери од други нивоа на власт	54.709.198.0	31.165.559.0	137.400.693.0	33.842.470.0			24.149.382.0	6.586.766.0		192.279.881.0	65.008.029.0	127.271.852.0
742 Доносии од граѓанство	0.0	0.0								24.149.382.0	6.586.766.0	17.560.616.0
744 Таксови доносии	0.0	0.0			135.000.0	0.0				135.000.0	0.0	135.000.0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛУЖУВАЊЕ												
754 Други домашно задолжување	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0
<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>												
731 Продажба на капитални средства	3.695.000.0	835.752.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.695.000.0	835.752.0	2.850.248.0
732 Продажба на стоки	5.000.0	0.0								5.000.0	0.0	5.000.0
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.690.000.0	835.752.0								3.690.000.0	835.752.0	2.854.248.0
734 Приходи од дивиденди	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0
74 Трансфери и доносии	5.350.000.0	500.000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.350.000.0	500.000.0	4.850.000.0
741 Трансфери од други нивоа на власт	5.350.000.0	500.000.0								5.350.000.0	500.000.0	4.850.000.0
743 Капитални доносии	0.0	0.0								0.0	0.0	0.0

Образложение:



Расходи - Квартал прв	Буџет за 2019 година		Блок дојави за 2019 година		Спонтанострано исплатување 30.02.2019 година		Дојави за 2019 година		Квартал за 2019 година		Вкупно за 2019 година	
	Член	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал	План	Реализација за квартал
40	ПОДАТИ, НАЕМНИНИ И НАЈМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	21.302.402,0	5.868.119,0	109.210,438,0	25.057.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.307.712,840,0	30.925.069,0	90.786.971,0
401	Лични плати и надоместоци	14.294.993,0	3.895.045,0	79.622.403,0	18.138.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.919.406,0	22.053.105,0	71.864.391,0
402	Подојави за социјално осигурување од работодавачите	5.333.251,0	1.441.642,0	29.587.935,0	6.899.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.921.886,0	8.340.379,0	26.581.507,0
404	Надоместоци	1.875.058,0	332.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.873.638,0	532.425,0	1.341.213,0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000,0	37.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.000,0	37.000,0	263.000,0
411	Финансирање за други проекти и проекти	100.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	10.000,0	90.000,0
412	Постојани резерви (непродолжителни резерви)	200.000,0	27.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	27.000,0	173.000,0
414	Резерви за капитални расходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.215.038,0	4.773.413,0	20.706.968,0	2.483.670,0	12.884.000,0	1.589.932,0	47.801,0	0,0	37.805.048,0	8.894.816,0	49.699.864,0
421	Комунални услуги, гориво, комуникации и транспорт	9.354.000,0	1.660.736,0	10.239.015,0	887.207,0	1.133.623,0	11.362,0	11.975,0	0,0	713.338,0	48.697,0	664.641,0
423	Материали и ситен инвентар	995.000,0	120.640,0	1.898.000,0	226.162,0	1.109.877,0	488.000,0	35.834,0	0,0	21.334.015,0	2.671.315,0	18.662.700,0
424	Поправки и тековно одржување	5.517.000,0	1.444.123,0	1.466.000,0	21.631,0	472.000,0	34.661,0	1.000,0	0,0	11.135.000,0	1.582.489,0	9.552.511,0
425	Договорни услуги	4.032.259,0	571.087,0	6.023.310,0	1.209.233,0	969.000,0	47.041,0	188.644,0	0,0	7.456.000,0	1.539.415,0	5.916.585,0
426	Други тековни расходи	2.931.279,0	642.791,0	855.643,0	97.073,0	663.000,0	53.438,0	21.000,0	0,0	4.470.742,0	1.818.263,0	9.397.550,0
427	Привремено набавување	30.000,0	13.014,0	0,0	0,0	1.190.000,0	129.731,0	0,0	0,0	1.530.000,0	303.745,0	1.226.255,0
45	КАМАТИ	80.000,0	18.041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	18.041,0	61.959,0
451	Камати поплаќајќи кон кредитори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
452	Камати поплаќајќи кон домашни кредитори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Камати поплаќајќи кон други нивоа на власт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	СУБВЕ-ДИЦИ И ТРАНШЕИ	15.232.873,0	13.041.873,0	760.000,0	0,0	280.000,0	0,0	2.000.000,0	0,0	18.272.873,0	13.041.873,0	5.231.000,0
461	Субвенции за јавни проекти	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	0,0	400.000,0
462	Субвенции за приватни проекти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
463	Траншеи до капитални организации	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0	0,0	900.000,0
464	Разни трансфери	13.872.873,0	13.041.873,0	760.000,0	0,0	280.000,0	0,0	2.000.000,0	0,0	16.972.873,0	13.041.873,0	3.871.000,0
465	Исплата по истражни истражи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
471	Социјални надоместоци	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
472	Плаќања на пензии од Пензиони фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
473	Плаќања на надоместоци од агенциите за вработување	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
474	Плаќања на надоместоци од фондови за здравствено осигурување	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.338.000,0	1.468.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338.000,0	1.468.707,0	869.293,0
481	Отплата на главница до невладини кредитори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
482	Отплата на главница кон домашни институции	2.338.000,0	1.468.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.338.000,0	1.468.707,0	869.293,0
483	Отплата на главница до други нивоа на власт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32.138.622,0	11.612.410,0	6.813.247,0	312.299,0	1.260.000,0	106.939,0	21.495.400,0	0,0	61.097.279,0	17.720.979,0	43.376.300,0
480	Купување на опрема и машини	692.000,0	0,0	827.000,0	294.599,0	270.000,0	5.183,0	16.000,0	0,0	1.715.000,0	299.784,0	1.415.216,0
481	Годешна субвенција	0,0	0,0	2.210.000,0	0,0	840.000,0	0,0	0,0	0,0	3.050.000,0	0,0	3.050.000,0
482	Други годишни субвенции	29.206.622,0	11.380.233,0	17.200,0	17.200,0	120.000,0	79.843,0	21.479.400,0	0,0	54.516.876,0	17.176.289,0	37.330.600,0
483	Купување на мобил	0,0	0,0	165.000,0	0,0	30.000,0	21.899,0	0,0	0,0	195.000,0	21.899,0	173.101,0
484	Стратешки стоки и други резерви	730.000,0	223.087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730.000,0	223.087,0	506.913,0
485	Купување на недвижни имотни средства	1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0	0,0	1.500.000,0
486	Купување на возила	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
487	Капитални трансфери до идни институции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
488	Капитални трансфери до идни институции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
489	Капитални трансфери до БУС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
489	Капитални трансфери до приватни организации и невладини организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Образложение:



Личе за контакт  
Име и презиме и лог броев Татјана Мурговска 033474657

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  
Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година, Бр.09-1662/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/32  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  
Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1662/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

**Образец К2**  
**Квартален извештај за доставани неплатирени обврски**

Општина: **Бериво**  
 Квартал: од **01.01.2019** година до **31.03.2019** година  
 Датум на поднесување на извештајот: **30.04.2019** година  
 (мес. месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена		Обврски над 60 дена		Обврски над 60 дена		Вкупно
	Уштевки	Уштевки	Уштевки	Уштевки	Уштевки	Уштевки	
Јануари	1.879.237	470.046	10.879.198	2.944.336	13.823.532	16.703.305	
Февруари	768.266	1.47.474	10.879.198	3.749.416	13.628.614	15.828.354	
Март	434.392	136.163	10.879.198	3.432.193	14.331.389	14.961.844	
Април							
Мај							
Јуни							
Јули							
Август							
Септември							
Октомври							
Ноември							
Децември							
<b>Обврсобезбави</b>							

Доставените обврски до 30 дена во износ од 994.292,00 ден. се состојат за неплатени обврски за комунални услуги, поправки и тесовно одржување ( поправки и одржување на позлата, одржување на софтверска опрема, одржување на зеленото и јавна чистота), објави на вработување и конферентни обврски до 60 дена во износ од 136.163,00 ден. се состојат за неплатени обврски за поправки и тесовно одржување одржување на возила, одржување на софтверска и хардверска опрема, поправки услуги, членарини во локални организации, уштевки за вработување и др. 221/2017 од 27.05.2017 год. и И.бр.789/2017 од 24.10.2017 година страни на СИ Пивка Тополанска во корист на Пивкарница Инженеринг ДООКЛ ШТИП и А.Д. Пивкарница Селце во сума од 11.265.521,00 ден. без исполтени од доделените средства на општината за извршување на доделените и неплатени обврски до 30.09.2018 год. на сметката на КСРКО, неуплатени обврски до 60 дена во износ од 3.452.191,00 денари се вклучуваат во износот на притоки и аса за неплатени обврски за комунални услуги, поправки и тесовно одржување, вработка на просторни и урбанистички планови, објави на вработување и консултантски услуги.

Листе за контакт:  
 Име и презиме и тел бр.: **Татјана Мурѓанска - 03/471-057**

Расходна ставка	Вкупно обврски	(по домети)
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420		16.950
421		144.792
423		94.823
424		1.356.713
425		900.813
426		556.066
427		
431		
432		
433		
461		
462		
463		
464		
465		10.879.198
471		
472		
473		
474		
480		
481		
482		1.292.489
483		
484		
485		90.000
486		
487		
488		
489		
491		
492		
493		
<b>Вкупно</b>	<b>14.961.844</b>	



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата  
на секое задолжување на општините и  
јавните претпријатија основани од општините  
Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година, Бр.09-1663/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/33  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата  
на секое задолжување на општините и  
јавните претпријатија основани од општините  
Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1663/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Образац K3

Квартални извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: **БЕРОВО**  
 Извештаен период: **01.01.2019 година до 31.03.2019 година**  
 (мес. месца, година) (мес. месца, година)  
 Датум на поднесување на извештај: **30.04.2019 година**  
 (мес. месца, година)

Поук на општината

Реден број	Опис на кредитот и кредит	Имени на Задолжувач	Организација и адреса	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Група на отплата	Износ на повлечена средства (во организациона валута)	Гаранторна кредит	Периодичност на отплата	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обврска (во извештајниот период)		Датум на доставна обврска	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставна обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
											При	После	При	После	Главнина	Камата		Главнина	Камата		В	Т	В	Т
1	Договор за кредитот и плаќање на МСП 22 земјоделско земјиште	Система Банка	МКД	24.048.807	завршила деп. ЕУР/МКД 10,3 Р=0,7%	15 год. 3 мес. кредит	15 год. 3 мес. кредит	23.374.144	да	полугодишно	10 август 2019 год.	10 август 2025 год.	10 август 2019 год.	10 август 2025 год.	1.468.207	18.041	08.02.2019	28.03.2019	1.468.207	18.041	23.374.144	14.803.195		


Забелешки:

Поук на ЈП основани од општината

Реден број	Опис на кредитот и кредит	Имени на Задолжувач	Организација и адреса	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Група на отплата	Износ на повлечена средства (во организациона валута)	Гаранторна кредит	Периодичност на отплата	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Доставна обврска (во извештајниот период)		Датум на доставна обврска	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставна обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
											При	После	При	После	Главнина	Камата		Главнина	Камата		В	Т	В	Т

Забелешки:

Датум на изготвување: \_\_\_\_\_  
 Име и презиме и телефонски број: **Татјана Марковиќ - 0304211079**  
 Место на изготвување: \_\_\_\_\_  
 Место на потпишување: \_\_\_\_\_  
 Место на печат: \_\_\_\_\_  
 Место на скенирање: \_\_\_\_\_



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**  
за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1664/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/34  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015 и 209/2018),Советот на општина Берово на 20-та седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ  
на Општина БЕРОВО за 2019 година**

**1. Општ дел**

**Член 1**

Буџетот на Општината **БЕРОВО** за 2019 година се состои од :

<b>БУЏЕТ</b>		
<b>I.ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>246,906,660</b>	<b>257,174,959</b>
Даночни приходи	27,593,182	27,593,182
Неданочни приходи	18,143,555	26,999,932
Капитални приходи	3,695,000	3,695,000
Приходи од дотации	137,490,683	137,490,683
Трансфери	35,699,858	39,111,780
Приходи од донации	24,284,382	22,284,382
<b>II.ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>268,958,000</b>	<b>312,241,795</b>
Од утврдени намени	268,658,000	311,941,795
Резерви	300,000	300,000
<b>III.ДЕФИЦИТ</b>	<b>-22,124,588</b>	<b>-55,066,836</b>
<b>IV.ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>22,124,588</b>	<b>55,066,836</b>
<b>Прилив</b>	<b>24,389,340</b>	<b>57,404,836</b>
Домашни приливи		
Приливи од странски заеми		
Депозити	24,389,340	57,404,836
<b>Одлив</b>		
Отплата на главница	2,338,000	2,338,000

**Член 2**

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходите и одливите по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Буџетот на општината и тоа:



**БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ребаланс**

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795			
			Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Зкупни приходи													
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
<b>71</b>	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>27,593,182</b>	<b>27,593,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,593,182</b>	<b>27,593,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,593,182</b>	<b>27,593,182</b>
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	1,405,000	1,405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,000	1,405,000	0	0	1,405,000	1,405,000
713	Даноци на имот	7,595,000	7,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,595,000	7,595,000	0	0	7,595,000	7,595,000
717	Даноци на специфични услуги	16,208,182	16,208,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,208,182	16,208,182	0	0	16,208,182	16,208,182
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2,385,000	2,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,000	2,385,000	0	0	2,385,000	2,385,000
<b>72</b>	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,719,555</b>	<b>12,575,932</b>	<b>14,424,000</b>	<b>14,424,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,143,555</b>	<b>26,999,932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,143,555</b>	<b>26,999,932</b>
722	Глоби, судски и административни такси	455,600	455,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,600	455,600	0	0	455,600	455,600
723	Такси и надоместоци	1,290,000	1,290,000	8,130,000	8,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,420,000	9,420,000	0	0	9,420,000	9,420,000
724	Други владини услуги	20,000	20,000	6,264,000	6,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,000	6,284,000	0	0	6,284,000	6,284,000
725	Други неданочни приходи	1,953,955	10,810,332	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,955	10,840,332	0	0	1,983,955	10,840,332
<b>73</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,695,000</b>	<b>3,695,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,695,000</b>	<b>3,695,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,695,000</b>	<b>3,695,000</b>
731	Продажба на капитални средства	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3,690,000	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000	3,690,000	0	0	3,690,000	3,690,000
<b>74</b>	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>60,089,198</b>	<b>64,026,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,490,683</b>	<b>169,980,405</b>	<b>24,284,382</b>	<b>22,284,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,864,263</b>	<b>256,291,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221,864,263</b>	<b>256,291,681</b>
741	Трансфери од други нивоа на власт	60,089,198	64,026,894	0	0	0	0	137,490,683	169,980,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,579,881	234,007,299	0	0	197,579,881	234,007,299
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	24,149,382	22,149,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,149,382	22,149,382	0	0	24,149,382	22,149,382
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	0	135,000	135,000



## БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795		
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>21,502,402</b>	<b>21,511,100</b>	<b>0</b>	<b>109,210,438</b>	<b>108,570,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,712,840</b>	<b>130,081,833</b>		
401	Основни плати	14,294,983	14,301,758	0	79,622,503	79,296,542	0	0	0	93,917,496	93,598,300		
402	Придонеси за социјално осигурување	5,333,751	5,335,684	0	29,587,935	29,274,191	0	0	0	34,921,686	34,609,875		
404	Надоместоци	1,873,658	1,873,658	0	0	0	0	0	0	1,873,658	1,873,658		
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000		
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000		
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>23,515,038</b>	<b>25,335,038</b>	<b>12,884,000</b>	<b>11,883,985</b>	<b>20,706,988</b>	<b>31,295,801</b>	<b>788,982</b>	<b>788,982</b>	<b>0</b>	<b>57,895,008</b>	<b>69,303,806</b>	
420	Патни и дневни расходи	320,000	320,000	75,000	123,230	225,000	591,000	93,338	93,338	0	713,338	1,127,568	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9,354,000	9,434,000	1,741,000	1,012,001	10,239,015	13,981,495	0	0	0	21,334,015	24,427,496	
423	Материјали и ситен инвентар	995,000	1,395,000	7,777,000	7,544,754	1,998,000	3,895,780	485,000	485,000	0	11,155,000	13,320,534	
424	Поправки и тековно одржување	5,517,000	6,167,000	472,000	487,000	1,466,000	4,627,000	1,000	1,000	0	7,456,000	11,282,000	
425	Договорни услуги	4,037,759	4,097,759	966,000	904,000	6,023,510	6,787,063	188,644	188,644	0	11,215,913	11,977,466	
426	Други тековни расходи	2,931,279	3,131,279	663,000	623,000	855,463	1,413,463	21,000	21,000	0	4,470,742	5,188,742	
427	Привремени вработувања	360,000	790,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	1,550,000	1,980,000	
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>15,232,873</b>	<b>17,442,873</b>	<b>280,000</b>	<b>290,000</b>	<b>760,000</b>	<b>870,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,272,873</b>	<b>18,602,873</b>	
461	Субвенции за јавни претпријатија	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
463	Трансфери до невладини организации	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000	
464	Разни трансфери	13,872,873	16,082,873	280,000	290,000	760,000	870,000	2,000,000	0	0	16,912,873	17,242,873	
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>32,128,622</b>	<b>40,883,997</b>	<b>1,260,000</b>	<b>2,250,015</b>	<b>6,813,257</b>	<b>29,243,871</b>	<b>21,495,400</b>	<b>21,495,400</b>	<b>0</b>	<b>61,697,279</b>	<b>93,873,283</b>	
480	Купување на опрема и машини	602,000	5,002,000	270,000	200,000	827,000	3,256,800	16,000	16,000	0	1,715,000	8,474,800	
481	Градежни објекти	0	0	840,000	1,250,015	2,210,300	4,491,721	0	0	0	3,050,300	5,741,736	
482	Други градежни објекти	29,296,622	33,651,997	120,000	160,000	3,610,957	20,175,350	21,479,400	21,479,400	0	54,506,979	75,466,747	
483	Купување на мебел	0	0	30,000	30,000	165,000	1,320,000	0	0	0	195,000	1,350,000	
485	Вложување и нефинансиски средства	730,000	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000	
486	Купување на возила	1,500,000	1,500,000	0	610,000	0	0	0	0	0	1,500,000	2,110,000	

**БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС**

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>	<b>0</b>	<b>2,338,000</b>
492	Отплата на главнина кон домашни институции	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,338,000	0	2,338,000

**БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс**

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		32,128,622	40,883,997	1,260,000	2,250,015	6,813,257	29,243,871	21,495,400	21,495,400	0	0	61,697,279	93,873,283
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>32,128,622</b>	<b>40,883,997</b>	<b>1,260,000</b>	<b>2,250,015</b>	<b>6,813,257</b>	<b>29,243,871</b>	<b>21,495,400</b>	<b>21,495,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,697,279</b>	<b>93,873,283</b>
480	Купување на опрема и машини	602,000	5,002,000	270,000	200,000	827,000	3,256,800	16,000	16,000	0	0	1,715,000	8,474,800
481	Градежни објекти	0	0	840,000	1,250,015	2,210,300	4,491,721	0	0	0	0	3,050,300	5,741,736
482	Други градежни објекти	29,296,622	33,651,997	120,000	160,000	3,610,957	20,175,350	21,479,400	21,479,400	0	0	54,506,979	75,466,747
483	Купување на мебел	0	0	30,000	30,000	165,000	1,320,000	0	0	0	0	195,000	1,350,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	730,000	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000
486	Купување на возила	1,500,000	1,500,000	0	610,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,110,000

## БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		62,968,313	67,007,011	13,164,000	12,173,985	130,677,426	140,736,534	2,788,982	788,982	0	0	209,598,721	220,706,512
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>21,502,402</b>	<b>21,511,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,210,438</b>	<b>108,570,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,712,840</b>	<b>130,081,833</b>
401	Основни плати	14,294,993	14,301,758	0	0	79,622,503	79,296,542	0	0	0	0	93,917,496	93,598,300
402	Придонеси за социјално осигурување	5,333,751	5,335,684	0	0	29,587,935	29,274,191	0	0	0	0	34,921,686	34,609,875
404	Надоместоци	1,873,658	1,873,658	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,658	1,873,658
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
412	Постојана резерва (непревидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>23,515,038</b>	<b>25,335,038</b>	<b>12,884,000</b>	<b>11,883,985</b>	<b>20,706,988</b>	<b>31,295,801</b>	<b>788,982</b>	<b>788,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,895,008</b>	<b>69,303,806</b>
420	Патни и дневни расходи	320,000	320,000	75,000	123,230	225,000	591,000	93,338	93,338	0	0	713,338	1,127,568
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	9,354,000	9,434,000	1,741,000	1,012,001	10,239,015	13,981,495	0	0	0	0	21,334,015	24,427,496
423	Материјали и ситен инвентар	995,000	1,395,000	7,777,000	7,544,754	1,898,000	3,895,780	485,000	485,000	0	0	11,155,000	13,320,534
424	Поправки и тековно одржување	5,517,000	6,167,000	472,000	487,000	1,486,000	4,627,000	1,000	1,000	0	0	7,456,000	11,282,000
425	Договорни услуги	4,037,759	4,097,759	966,000	904,000	6,023,510	6,787,063	188,644	188,644	0	0	11,215,913	11,977,466
426	Други тековни расходи	2,931,279	3,131,279	663,000	623,000	855,463	1,413,463	21,000	21,000	0	0	4,470,742	5,188,742
427	Привремени вработувања	360,000	790,000	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,980,000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>15,232,873</b>	<b>17,442,873</b>	<b>280,000</b>	<b>290,000</b>	<b>760,000</b>	<b>870,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,272,873</b>	<b>18,602,873</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
463	Трансфери до невладини организации	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
464	Разни трансфери	13,872,873	16,082,873	280,000	290,000	760,000	870,000	2,000,000	0	0	0	16,912,873	17,242,873
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>
492	Отплата на главница кон домашни институции	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,338,000



**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС**

Ниво на: СТАВКА

Функта. Фун код	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
		107,891,008	14,424,000	169,980,405	22,284,382	0	314,579,795	
<b>701</b>	<b>ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>56,753,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,753,340</b>	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	56,753,340	0	0	0	0	56,753,340	
<b>703</b>	<b>ЈАВЕН РЕД И МИР</b>	<b>625,698</b>	<b>0</b>	<b>6,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,795,698</b>	
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	625,698	0	6,170,000	0	0	6,795,698	
<b>704</b>	<b>ЕКОНОМСКИ РАБОТИ</b>	<b>21,215,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,479,400</b>	<b>0</b>	<b>32,695,370</b>	
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	11,479,400	0	11,479,400	
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	
7045	ТРАНСПОРТ	19,865,970	0	0	0	0	19,865,970	
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	100,000	0	0	0	0	100,000	
<b>705</b>	<b>ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>	<b>8,950,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,950,000</b>	
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	900,000	0	0	10,000,000	0	10,900,000	
<b>706</b>	<b>ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА</b>	<b>15,521,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,521,000</b>	
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	6,941,000	0	0	0	0	6,941,000	
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	500,000	0	0	0	0	500,000	
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	280,000	0	0	0	0	280,000	
<b>707</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>252,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,000</b>	
7076	ДРУГИ ФУНКЦИИ НА ЗДРАВСТВО	252,000	0	0	0	0	252,000	
<b>708</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА</b>	<b>2,255,000</b>	<b>140,000</b>	<b>3,540,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,935,228</b>	
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	700,000	0	0	0	0	700,000	
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	1,555,000	140,000	3,540,228	0	0	5,235,228	
<b>709</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0</b>	<b>7,270,000</b>	<b>156,013,177</b>	<b>804,982</b>	<b>0</b>	<b>164,088,159</b>	
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	6,890,000	119,720,909	535,000	0	127,145,909	
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	380,000	36,292,268	269,982	0	36,942,250	
<b>710</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>2,318,000</b>	<b>7,014,000</b>	<b>4,257,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,589,000</b>	

**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС**

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		107,891,008	14,424,000	169,980,405	22,284,382	0	314,579,795
7102	СТАРИ ЛИЦА	2,318,000	6,264,000	4,257,000	0	0	12,839,000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	750,000	0	0	0	750,000

## ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

О П И С		Б У Џ Е Т						ВКУПНО
Фун.код	Потпр.	Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
0		107,891,008	14,424,000	169,980,405	22,284,382	0	314,579,795	
J4		0	0	0	0	0	0	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	56,753,340	0	0	0	0	56,753,340	
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6,473,000	0	0	0	0	6,473,000	
A30	ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	24,389,340	0	0	0	0	24,389,340	
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7,169,000	0	0	0	0	7,169,000	
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18,342,000	0	0	0	0	18,342,000	
EА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	380,000	0	0	0	0	380,000	
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	625,698	0	6,170,000	0	0	6,795,698	
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	555,698	0	6,170,000	0	0	6,725,698	
WА0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	70,000	0	0	0	0	70,000	
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	11,479,400	0	11,479,400	
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	11,479,400	0	11,479,400	
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	
7045	ТРАНСПОРТ	19,865,970	0	0	0	0	19,865,970	
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	18,065,970	0	0	0	0	18,065,970	
JE0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	200,000	0	0	0	0	200,000	
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	0	0	0	0	100,000	
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	100,000	0	0	0	0	100,000	
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	100,000	0	0	0	0	100,000	
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	
JK0	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	400,000	0	0	0	0	400,000	
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	950,000	0	0	0	0	950,000	
J10	Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	900,000	0	0	10,000,000	0	10,900,000	

## ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		107,891,008	14,424,000	169,980,405	22,284,382	0	314,579,795
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	650,000	0	0	0	0	650,000
JM0	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	210,000	0	0	0	0	210,000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	0	0	0	0	40,000
RAA	Заштита на жителите од една планина долж две реки	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
<b>7062</b>	<b>РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА</b>	<b>6,941,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,941,000</b>
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1,469,000	0	0	0	0	1,469,000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	860,000	0	0	0	0	860,000
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	0	0	0	0	32,000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	80,000	0	0	0	0	80,000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
<b>7063</b>	<b>ВОДОСНАБДУВАЊЕ</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	500,000	0	0	0	0	500,000
<b>7064</b>	<b>ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ</b>	<b>7,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,800,000</b>
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	7,300,000	0	0	0	0	7,300,000
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	500,000	0	0	0	0	500,000
<b>7066</b>	<b>ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	280,000	0	0	0	0	280,000
<b>7076</b>	<b>ДРУГИ ФУНКЦИИ НА ЗДРАВСТВО</b>	<b>252,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,000</b>
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	252,000	0	0	0	0	252,000
<b>7081</b>	<b>СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	700,000	0	0	0	0	700,000
<b>7082</b>	<b>УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА</b>	<b>1,555,000</b>	<b>140,000</b>	<b>3,540,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,235,228</b>
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	97,319	0	0	97,319
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	140,000	3,388,624	0	0	3,528,624
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	54,285	0	0	54,285
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,555,000	0	0	0	0	1,555,000
<b>7091</b>	<b>ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0</b>	<b>6,890,000</b>	<b>119,720,909</b>	<b>535,000</b>	<b>0</b>	<b>127,145,909</b>
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	615,185	95,629,688	119,000	0	96,363,873
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	24,815	0	16,000	0	40,815
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	6,250,000	24,091,221	400,000	0	30,741,221
<b>7092</b>	<b>СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	<b>36,292,268</b>	<b>269,982</b>	<b>0</b>	<b>36,942,250</b>
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	380,000	36,292,268	269,982	0	36,942,250



## ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	0	
7102	СТАРИ ЛИЦА	2,318,000	6,264,000	4,257,000	0	0	0	12,839,000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	2,318,000	4,931,139	4,257,000	0	0	0	11,506,139
V80	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	0	1,332,861	0	0	0	0	1,332,861
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	750,000	0	0	0	0	750,000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	750,000	0	0	0	0	750,000

Член 3

Во членот 3 во посебниот дел од измената и дополнувањето на Буџетот на Општина Берово за 2019 година се вршат следните измени:

## ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

### Ниво: Ставка

Категорија Ставка	Будетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс
	6,473,000	6,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,000	6,473,000
A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА	6,473,000	6,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,000	6,473,000
<b>ПРИХОДИ:</b>	6,473,000	6,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,000	6,473,000
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА	6,473,000	6,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,000	6,473,000
<b>РАСХОДИ:</b>	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
401 Основни плати	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
404 Надоместоци	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	1,205,000	1,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,000	1,205,000
420 Плати и дневни расходи	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
423 Материјали и ситен инвентар	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
424 Поправки и тековно одржување	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
425 Договорни услуги	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
426 Други тековни расходи	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
461 Субвенции за јавни претпријатија	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
464 Разни трансфери	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,338,000
492 Отплата на главнина кон домашни институции	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,338,000
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА	6,473,000	6,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473,000	6,473,000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
401 Основни плати	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
404 Надоместоци	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>1,205,000</b>	<b>1,205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,205,000</b>	<b>1,205,000</b>
420	Патни и дневни расходи	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
423	Материјали и ситен инвентар	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
424	Поправки и тековно одржување	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
425	Договорни услуги	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
426	Други тековни расходи	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
<b>45</b>	<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
464	Разни трансфери	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,338,000</b>	<b>2,338,000</b>
492	Отплата на главнина кон домашни институции	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,338,000
		<b>95,096,935</b>	<b>107,891,008</b>	<b>14,424,000</b>	<b>14,424,000</b>	<b>137,490,663</b>	<b>169,980,405</b>	<b>24,284,382</b>	<b>22,284,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,296,000</b>	<b>314,579,795</b>

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340
A3 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ,А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340
<b>ПРИХОДИ:</b>	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340
A30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ,А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340
<b>РАСХОДИ:</b>	1,115,402	1,115,402	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,402	1,115,402
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	687,493	687,493	0	0	0	0	0	0	0	0	687,493	687,493
401 Основни плати	254,251	254,251	0	0	0	0	0	0	0	0	254,251	254,251
402 Придонеси за социјално осигурување	173,658	173,658	0	0	0	0	0	0	0	0	173,658	173,658
404 Надоместоци	625,038	625,038	0	0	0	0	0	0	0	0	625,038	625,038
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	233,759	233,759	0	0	0	0	0	0	0	0	233,759	233,759
425 Договорни услуги	391,279	391,279	0	0	0	0	0	0	0	0	391,279	391,279
428 Други тековни расходи	13,022,873	13,022,873	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,873	13,022,873
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	13,022,873	13,022,873	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,873	13,022,873
464 Разни трансфери	9,626,027	9,626,027	0	0	0	0	0	0	0	0	9,626,027	9,626,027
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	9,626,027	9,626,027	0	0	0	0	0	0	0	0	9,626,027	9,626,027
482 Други градежни објекти	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340
<b>A30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ,А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ</b>	1,115,402	1,115,402	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,402	1,115,402
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	687,493	687,493	0	0	0	0	0	0	0	0	687,493	687,493
401 Основни плати	254,251	254,251	0	0	0	0	0	0	0	0	254,251	254,251
402 Придонеси за социјално осигурување	173,658	173,658	0	0	0	0	0	0	0	0	173,658	173,658
404 Надоместоци	625,038	625,038	0	0	0	0	0	0	0	0	625,038	625,038
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	233,759	233,759	0	0	0	0	0	0	0	0	233,759	233,759
425 Договорни услуги	391,279	391,279	0	0	0	0	0	0	0	0	391,279	391,279
428 Други тековни расходи	13,022,873	13,022,873	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,873	13,022,873
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	13,022,873	13,022,873	0	0	0	0	0	0	0	0	13,022,873	13,022,873
464 Разни трансфери	9,626,027	9,626,027	0	0	0	0	0	0	0	0	9,626,027	9,626,027
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	9,626,027	9,626,027	0	0	0	0	0	0	0	0	9,626,027	9,626,027
482 Други градежни објекти	24,389,340	24,389,340	0	0	0	0	0	0	0	0	24,389,340	24,389,340



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
														95,096,935
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	4,739,000	7,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	7,169,000
<b>ПРИХОДИ :</b>		4,739,000	7,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	7,169,000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	4,739,000	7,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	7,169,000
<b>РАСХОДИ :</b>		1,055,000	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	1,055,000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	772,000	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	772,000
401	Основни плати	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000
402	Придонеси за социјално осигурување	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3,284,000	3,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,000	3,714,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
420	Патни и дневни расходи	889,000	889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,000	889,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
423	Материјали и ситен инвентар	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
424	Поправки и тековно одржување	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	1,290,000
425	Договорни услуги	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000
426	Други тековни расходи	360,000	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	790,000
427	Привремени вработувања	200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	2,200,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	2,200,000
464	Разни трансфери	4,739,000	7,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	7,169,000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1,055,000	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	1,055,000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	772,000	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	772,000
401	Основни плати	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000
402	Придонеси за социјално осигурување	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3,284,000	3,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,000	3,714,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
420	Патни и дневни расходи	889,000	889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,000	889,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
423	Материјали и ситен инвентар	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
424	Поправки и тековно одржување	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	1,290,000
425	Договорни услуги	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000
426	Други тековни расходи	360,000	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	790,000
427	Привремени вработувања	200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	2,200,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
		Буџет	Ребаланс	Буџетски расходи	Расходи од самофинансирачки активности	Буџет	Ребаланс	Расходи од дотации	Буџет	Ребаланс	Расходи од донации	Буџет	Ребаланс	Расходи од кредити	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>
464	Разни трансфери	200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	2,200,000	2,200,000	0

## ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

### Ниво: Ставка

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18,332,000	18,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,000	18,342,000
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18,332,000	18,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,000	18,342,000
<b>ПРИХОДИ:</b>												
<b>РАСХОДИ:</b>												
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>15,027,000</b>	<b>15,027,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,027,000</b>	<b>15,027,000</b>
401 Основни плати	10,960,000	10,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,000	10,960,000
402 Придонеси за социјално осигурување	4,067,000	4,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,000	4,067,000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>3,205,000</b>	<b>3,205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,205,000</b>	<b>3,205,000</b>
420 Патни и дневни расходи	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	1,740,000
423 Материјали и ситен инвентар	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
424 Поправки и тековно одржување	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
425 Договорни услуги	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
426 Други тековни расходи	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>
464 Разни трансфери	100,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18,332,000	18,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,000	18,342,000
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>15,027,000</b>	<b>15,027,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,027,000</b>	<b>15,027,000</b>
401 Основни плати	10,960,000	10,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,000	10,960,000
402 Придонеси за социјално осигурување	4,067,000	4,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,000	4,067,000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>3,205,000</b>	<b>3,205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,205,000</b>	<b>3,205,000</b>
420 Патни и дневни расходи	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	1,740,000
423 Материјали и ситен инвентар	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
424 Поправки и тековно одржување	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
425 Договорни услуги	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
426 Други тековни расходи	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>
464 Разни трансфери	100,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
														95,096,935
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
<b>ПРИХОДИ:</b>														
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
<b>РАСХОДИ:</b>														
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>
480	Купување на опрема и машини	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>
480	Купување на опрема и машини	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О	П	И	С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795				
					Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
<b>ПРИХОДИ:</b>																													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
<b>РАСХОДИ:</b>																													
42	СТОКИ И УСЛУГИ					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
425	Договорни услуги					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	
425	Договорни услуги					1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,000	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000	

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
482	Други градежни објекти	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
482	Други градежни објекти	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
														100,000	100,000
G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
425	Договорни услуги	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
426	Други тековни расходи	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
425	Договорни услуги	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
426	Други тековни расходи	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи									
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс								
GA	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,296,000	314,579,795			
<b>ПРИХОДИ:</b>																					
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	
<b>РАСХОДИ:</b>																					
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,400	11,479,400	11,479,400	11,479,400	

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795			
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
GD	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
	<b>ПРИХОДИ:</b>																								
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
48	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
480	Купување на опрема и машини	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
48	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		
480	Купување на опрема и машини	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0		

## ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О	П	И	С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		
					Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
J0						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
<b>ПРИХОДИ:</b>																	
J00						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
<b>РАСХОДИ:</b>																	
42						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
424						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
42						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
424						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
						80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
						95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
424	Поправки и тековно одржување	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
424	Поправки и тековно одржување	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000

95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,683 169,980,405 24,284,382 22,284,382 0 0 271,296,000 314,579,795

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,683 169,980,405 24,284,382 22,284,382 0 271,296,000 314,579,795		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
<b>ПРИХОДИ:</b>		6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
<b>РАСХОДИ:</b>		6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6,250,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	6,250,000	6,250,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	500,000	900,000	0	0	0	0	0	0	500,000	900,000
423	Материјали и ситен инвентар	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
424	Поправки и тековно одржување	6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6,250,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	6,250,000	6,250,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	500,000	900,000	0	0	0	0	0	0	500,000	900,000
423	Материјали и ситен инвентар	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
424	Поправки и тековно одржување	6,900,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	7,300,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,663	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	0	271,296,000	314,579,795	
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
	<b>РАСХОДИ:</b>												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
424	Поправки и тековно одржување	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
424	Поправки и тековно одржување	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795
Ј6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
<b>ПРИХОДИ:</b>													
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
<b>РАСХОДИ:</b>													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
424	Поправки и тековно одржување	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000
424	Поправки и тековно одржување	1,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000





## ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
<b>ПРИХОДИ:</b>													
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
<b>РАСХОДИ:</b>													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
425	Договорни услуги	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
425	Договорни услуги	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
482	Други градежни објекти	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
482	Други градежни објекти	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000

95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,663 169,980,405 24,284,382 22,284,382 0 0 271,296,000 314,579,795

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	14,870,595	18,065,970	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,595	18,065,970
J00	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	14,870,595	18,065,970	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,595	18,065,970
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>14,870,595</b>	<b>18,065,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,870,595</b>	<b>18,065,970</b>
482	Други градежни објекти	14,870,595	18,065,970	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,595	18,065,970
J00	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	14,870,595	18,065,970	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,595	18,065,970
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>14,870,595</b>	<b>18,065,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,870,595</b>	<b>18,065,970</b>
482	Други градежни објекти	14,870,595	18,065,970	0	0	0	0	0	0	0	0	14,870,595	18,065,970

**ПРИХОДИ:**

J00 ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

**РАСХОДИ:**

**48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

482 Други градежни објекти

J00 ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

**48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

482 Други градежни објекти



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795
ЈЕ	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
ЈЕ0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
482	Други градежни објекти	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
ЈЕ0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
482	Други градежни објекти	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JF	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
480	Купување на опрема и машини	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
480	Купување на опрема и машини	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
482	Други градежни објекти	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
482	Други градежни објекти	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795





**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JK	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
JKO	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
486	Купување на возила	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
JKO	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
486	Купување на возила	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи											
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
<b>ПРИХОДИ:</b>																							
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
<b>РАСХОДИ:</b>																							
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
480	Купување на опрема и машини	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
480	Купување на опрема и машини	100,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи											
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
О П И С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
<b>ПРИХОДИ:</b>																						
<b>К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
<b>РАСХОДИ:</b>																						
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
<b>К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	60,000	97,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	97,319	





**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795
K3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
	<b>РАСХОДИ:</b>												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
425	Договорни услуги	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285
425	Договорни услуги	0	0	0	0	40,000	54,285	0	0	0	0	40,000	54,285

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
	О		П		И		С															
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,355,000	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,555,000	
<b>ПРИХОДИ:</b>	1,355,000	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,555,000	
<b>РАСХОДИ:</b>	1,295,000	1,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000	1,495,000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
420 Патни и дневни расходи	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	
423 Материјали и ситен инвентар	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
425 Договорни услуги	1,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,200,000	
426 Други тековни расходи	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
463 Трансфери до невладини организации	1,355,000	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,555,000	
K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,295,000	1,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000	1,495,000	
<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
420 Патни и дневни расходи	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	
423 Материјали и ситен инвентар	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
425 Договорни услуги	1,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,200,000	
426 Други тековни расходи	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
463 Трансфери до невладини организации	1,355,000	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,555,000	



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,683 165,980,405 24,284,382 22,284,382 0 271,296,000 314,579,795		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Буџет		Буџет		Буџет	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
<b>ПРИХОДИ:</b>											
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
<b>РАСХОДИ:</b>											
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
463	Трансфери до невладини организации	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
464	Разни трансфери	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
463	Трансфери до невладини организации	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
464	Разни трансфери	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	640,000	615,185	69,809,000	95,629,688	135,000	119,000	0	0	70,584,000	96,363,873
<b>ПРИХОДИ:</b>													
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	640,000	615,185	69,809,000	95,629,688	135,000	119,000	0	0	70,584,000	96,363,873
<b>РАСХОДИ:</b>													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	53,529,948	53,905,243	0	0	0	0	53,529,948	53,905,243
401	Основни плати	0	0	0	0	39,124,728	39,399,117	0	0	0	0	39,124,728	39,399,117
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	14,405,220	14,506,126	0	0	0	0	14,405,220	14,506,126
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	580,000	580,000	11,731,095	17,107,095	119,000	119,000	0	0	12,430,095	17,806,095
420	Патни и дневни расходи	0	0	15,000	15,000	120,000	391,000	12,000	12,000	0	0	147,000	418,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	34,000	34,000	7,171,595	8,061,595	0	0	0	0	7,205,595	8,095,595
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	72,000	72,000	1,217,000	2,626,000	85,000	85,000	0	0	1,374,000	2,783,000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	43,000	43,000	998,000	3,989,000	1,000	1,000	0	0	1,042,000	4,033,000
425	Договорни услуги	0	0	273,000	273,000	1,794,500	1,401,500	0	0	0	0	2,067,500	1,874,500
426	Други тековни расходи	0	0	143,000	143,000	430,000	638,000	21,000	21,000	0	0	594,000	802,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	30,000	30,000	210,000	270,000	0	0	0	0	240,000	300,000
464	Разни трансфери	0	0	30,000	30,000	210,000	270,000	0	0	0	0	240,000	300,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	30,000	5,185	4,337,957	24,347,350	16,000	16,000	0	0	4,383,957	24,352,535
480	Купување на опрема и машини	0	0	30,000	5,185	592,000	2,937,000	16,000	16,000	0	0	638,000	2,942,185
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	3,610,957	20,175,350	0	0	0	0	3,610,957	20,175,350
483	Купување на мебел	0	0	0	0	135,000	1,235,000	0	0	0	0	135,000	1,235,000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	640,000	615,185	69,809,000	95,629,688	135,000	119,000	0	0	70,584,000	96,363,873
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	53,529,948	53,905,243	0	0	0	0	53,529,948	53,905,243
401	Основни плати	0	0	0	0	39,124,728	39,399,117	0	0	0	0	39,124,728	39,399,117
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	14,405,220	14,506,126	0	0	0	0	14,405,220	14,506,126
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	580,000	580,000	11,731,095	17,107,095	119,000	119,000	0	0	12,430,095	17,806,095
420	Патни и дневни расходи	0	0	15,000	15,000	120,000	391,000	12,000	12,000	0	0	147,000	418,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	34,000	34,000	7,171,595	8,061,595	0	0	0	0	7,205,595	8,095,595
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	72,000	72,000	1,217,000	2,626,000	85,000	85,000	0	0	1,374,000	2,783,000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	43,000	43,000	998,000	3,989,000	1,000	1,000	0	0	1,042,000	4,033,000
425	Договорни услуги	0	0	273,000	273,000	1,794,500	1,401,500	0	0	0	0	2,067,500	1,874,500
426	Други тековни расходи	0	0	143,000	143,000	430,000	638,000	21,000	21,000	0	0	594,000	802,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	30,000	30,000	210,000	270,000	0	0	0	0	240,000	300,000
464	Разни трансфери	0	0	30,000	30,000	210,000	270,000	0	0	0	0	240,000	300,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>5,185</b>	<b>4,337,957</b>	<b>24,347,350</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,383,957</b>	<b>24,352,535</b>
480	Купување на опрема и машини	0	0	30,000	5,185	592,000	2,937,000	16,000	0	0	0	638,000	2,942,185
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	3,610,957	20,175,350	0	0	0	0	3,610,957	20,175,350
483	Купување на мебел	0	0	0	0	135,000	1,235,000	0	0	0	0	135,000	1,235,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	380,000	380,000	33,300,000	36,292,268	269,982	269,982	0	0	269,982	269,982	0	0	33,949,982	36,942,250						
<b>ПРИХОДИ:</b>																							
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	380,000	380,000	33,300,000	36,292,268	269,982	269,982	0	0	269,982	269,982	0	0	33,949,982	36,942,250						
<b>РАСХОДИ:</b>																							
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790	0	0	0	0	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790
401	Основни плати	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775	0	0	0	0	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	380,000	380,000	6,178,210	9,120,478	269,982	269,982	0	0	81,338	81,338	0	0	181,338	181,338	0	0	0	0	6,828,192	9,770,460
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	100,000	100,000	81,338	81,338	0	0	0	0	0	0	181,338	181,338	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	1,367,200	2,967,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,200	2,967,200	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	80,000	80,000	480,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	760,000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	240,000	240,000	3,841,010	4,753,278	188,644	188,644	0	0	0	0	0	0	4,269,654	5,181,922	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	60,000	60,000	240,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	480,000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	200,000	250,000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	200,000	250,000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	380,000	380,000	33,300,000	36,292,268	269,982	269,982	0	0	269,982	269,982	0	0	33,949,982	36,942,250						
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790	0	0	0	0	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790	0	0	0	0	26,921,790	26,921,790
401	Основни плати	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775	0	0	0	0	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775	0	0	0	0	19,825,775	19,825,775
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015	0	0	0	0	7,096,015	7,096,015
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	380,000	380,000	6,178,210	9,120,478	269,982	269,982	0	0	81,338	81,338	0	0	181,338	181,338	0	0	0	0	6,828,192	9,770,460
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	100,000	100,000	81,338	81,338	0	0	0	0	0	0	181,338	181,338	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	0	0	1,367,200	2,967,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,200	2,967,200	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	80,000	80,000	480,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	760,000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	240,000	240,000	3,841,010	4,753,278	188,644	188,644	0	0	0	0	0	0	4,269,654	5,181,922	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	60,000	60,000	240,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	480,000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	200,000	250,000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	0	0	0	0	200,000	250,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795		
<b>НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>													
<b>ПРИХОДИ:</b>													
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
<b>РАСХОДИ:</b>													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
480	Купување на опрема и машини	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
NA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815
480	Купување на опрема и машини	0	0	24,815	0	0	16,000	0	0	0	0	0	40,815



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
	<b>ПРИХОДИ :</b>												
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
	<b>РАСХОДИ :</b>												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
425	Договорни услуги	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
425	Договорни услуги	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000

95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,683 169,980,405 24,284,382 22,284,382 0 0 271,296,000 314,579,795

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
РА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000
<b>ПРИХОДИ:</b>												
РА0 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	2,000,000	0
РАА Заштита на жителите од една планина долж две реки	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	10,000,000	10,000,000
<b>РАСХОДИ:</b>												
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
464 Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
482 Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
РА0 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛ	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	2,000,000	0
464 Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
РАА Заштита на жителите од една планина долж две реки	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	10,000,000	10,000,000
482 Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
T1	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
424	Поправки и тековно одржување	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
T10	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000
424	Поправки и тековно одржување	202,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	252,000



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
11	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	7,000,000	6,250,000	21,340,000	24,091,221	400,000	400,000	0	0	28,740,000	30,741,221
<b>ПРИХОДИ:</b>		0		7,000,000		21,340,000		400,000		0		28,740,000	
110	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0		7,000,000		21,340,000		400,000		0		28,740,000	
<b>РАСХОДИ:</b>		0		0		18,576,700		0		0		18,576,700	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0		0		18,576,700		0		0		18,576,700	
401	Основни плати	0		0		13,572,000		0		0		13,572,000	
402	Придонеси за социјално осигурување	0		0		5,004,700		0		0		5,004,700	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0		6,540,000		2,892,000		400,000		0		9,342,000	
420	Патни и дневни расходи	0		60,000		0		0		0		60,000	
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0		860,000		1,310,000		0		0		2,482,000	
423	Материјали и ситен инвентар	0		4,870,000		0		400,000		0		5,330,000	
424	Поправки и тековно одржување	0		280,000		200,000		0		0		480,000	
425	Договорни услуги	0		300,000		150,000		0		0		450,000	
426	Други тековни расходи	0		170,000		80,000		0		0		250,000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0		250,000		350,000		0		0		600,000	
464	Разни трансфери	0		250,000		350,000		0		0		600,000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0		210,000		2,272,521		0		0		2,272,521	
480	Купување на опрема и машини	0		210,000		200,000		0		0		410,000	
481	Градежни објекти	0		0		473,300		0		0		473,300	
110	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0		7,000,000		21,340,000		400,000		0		28,740,000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0		0		18,576,700		0		0		18,576,700	
401	Основни плати	0		0		13,572,000		0		0		13,572,000	
402	Придонеси за социјално осигурување	0		0		5,004,700		0		0		5,004,700	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0		6,540,000		2,892,000		400,000		0		9,342,000	
420	Патни и дневни расходи	0		60,000		0		0		0		60,000	
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0		860,000		1,310,000		0		0		2,482,000	
423	Материјали и ситен инвентар	0		4,870,000		0		400,000		0		5,330,000	
424	Поправки и тековно одржување	0		280,000		200,000		0		0		480,000	
425	Договорни услуги	0		300,000		150,000		0		0		450,000	
426	Други тековни расходи	0		170,000		80,000		0		0		250,000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0		250,000		350,000		0		0		600,000	
464	Разни трансфери	0		250,000		350,000		0		0		600,000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0		210,000		2,272,521		0		0		2,272,521	
480	Купување на опрема и машини	0		210,000		200,000		0		0		410,000	
481	Градежни објекти	0		0		473,300		0		0		473,300	
110	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0		7,000,000		21,340,000		400,000		0		28,740,000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0		0		18,576,700		0		0		18,576,700	
401	Основни плати	0		0		13,572,000		0		0		13,572,000	
402	Придонеси за социјално осигурување	0		0		5,004,700		0		0		5,004,700	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0		6,540,000		2,892,000		400,000		0		9,342,000	
420	Патни и дневни расходи	0		60,000		0		0		0		60,000	
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0		860,000		1,310,000		0		0		2,482,000	
423	Материјали и ситен инвентар	0		4,870,000		0		400,000		0		5,330,000	
424	Поправки и тековно одржување	0		280,000		200,000		0		0		480,000	
425	Договорни услуги	0		300,000		150,000		0		0		450,000	
426	Други тековни расходи	0		170,000		80,000		0		0		250,000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0		250,000		350,000		0		0		600,000	
464	Разни трансфери	0		250,000		350,000		0		0		600,000	

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795			
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>673,300</b>	<b>2,272,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883,300</b>	<b>2,272,521</b>			
480	Купување на опрема и машини	0	0	210,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	200,000			
481	Градежни објекти	0	0	0	0	473,300	2,072,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,300	2,072,521			

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	95,096,935		107,891,008		14,424,000		14,424,000		137,490,683		169,980,405		24,284,382		22,284,382		0		271,296,000		314,579,795	
	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	2,318,000	2,318,000	6,264,000	4,931,139	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	0	0	12,839,000	11,506,139		
<b>ПРИХОДИ:</b>																						
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	2,318,000	2,318,000	6,264,000	4,931,139	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	0	0	12,839,000	11,506,139		
<b>РАСХОДИ:</b>																						
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>2,318,000</b>	<b>2,318,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,368,000</b>	<b>3,353,000</b>		
401 Основни плати	1,610,000	1,610,000	0	0	1,350,000	749,650	0	0	0	0	1,350,000	749,650	0	0	0	0	0	0	2,960,000	2,359,650		
402 Придонеси за социјално осигурување	708,000	708,000	0	0	700,000	285,350	0	0	0	0	700,000	285,350	0	0	0	0	0	0	1,408,000	993,350		
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,244,000</b>	<b>4,733,985</b>	<b>410,000</b>	<b>672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,000</b>	<b>672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,654,000</b>	<b>5,405,985</b>		
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	8,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,230	0		
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	805,000	446,001	180,000	450,000	0	0	0	0	180,000	450,000	0	0	0	0	0	0	985,000	896,001		
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	2,720,000	2,627,754	120,000	142,000	0	0	0	0	120,000	142,000	0	0	0	0	0	0	2,840,000	2,769,754		
424 Поправки и тековно одржување	0	0	149,000	164,000	110,000	80,000	0	0	0	0	110,000	80,000	0	0	0	0	0	0	259,000	244,000		
425 Договорни услуги	0	0	120,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	78,000		
426 Други тековни расходи	0	0	260,000	220,000	0	0	0	0	0	0	260,000	220,000	0	0	0	0	0	0	260,000	220,000		
427 Привремени вработувања	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000		
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>
464 Разни трансфери	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,020,000</b>	<b>137,154</b>	<b>1,797,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,797,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,817,000</b>	<b>2,687,154</b>		
480 Кулување на опрема и машини	0	0	30,000	0	30,000	70,800	0	0	0	0	30,000	70,800	0	0	0	0	0	0	60,000	70,800		
481 Градежни објекти	0	0	840,000	0	1,737,000	2,419,200	0	0	0	0	1,737,000	2,419,200	0	0	0	0	0	0	2,577,000	2,419,200		
482 Други градежни објекти	0	0	120,000	115,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	115,345		
483 Кулување на мебел	0	0	30,000	21,809	30,000	60,000	0	0	0	0	30,000	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	81,809		
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	2,318,000	2,318,000	6,264,000	4,931,139	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	4,257,000	4,257,000	0	0	0	0	0	0	12,839,000	11,506,139		
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>2,318,000</b>	<b>2,318,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,368,000</b>	<b>3,353,000</b>		
401 Основни плати	1,610,000	1,610,000	0	0	1,350,000	749,650	0	0	0	0	1,350,000	749,650	0	0	0	0	0	0	2,960,000	2,359,650		
402 Придонеси за социјално осигурување	708,000	708,000	0	0	700,000	285,350	0	0	0	0	700,000	285,350	0	0	0	0	0	0	1,408,000	993,350		
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,244,000</b>	<b>4,733,985</b>	<b>410,000</b>	<b>672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,000</b>	<b>672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,654,000</b>	<b>5,405,985</b>		
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	8,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,230	0		
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	805,000	446,001	180,000	450,000	0	0	0	0	180,000	450,000	0	0	0	0	0	0	985,000	896,001		
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	2,720,000	2,627,754	120,000	142,000	0	0	0	0	120,000	142,000	0	0	0	0	0	0	2,840,000	2,769,754		
424 Поправки и тековно одржување	0	0	149,000	164,000	110,000	80,000	0	0	0	0	110,000	80,000	0	0	0	0	0	0	259,000	244,000		
425 Договорни услуги	0	0	120,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	78,000		
426 Други тековни расходи	0	0	260,000	220,000	0	0	0	0	0	0	260,000	220,000	0	0	0	0	0	0	260,000	220,000		
427 Привремени вработувања	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000		



**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	95,096,935 107,891,008 14,424,000 14,424,000 137,490,683 169,980,405 24,284,382 22,284,382 0 0 271,296,000 314,579,795		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Будетски расходи		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
464	Разни трансфери	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		0	0	1,797,000	137,154	0	0	0	0	2,917,000	2,687,154
480	Купување на опрема и машини	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,000	70,800
481	Градежни објекти	0	0	840,000	0	70,800	0	0	0	2,577,000	2,419,200
482	Други градежни објекти	0	0	1,737,000	115,345	2,419,200	0	0	0	120,000	115,345
483	Купување на мебел	0	0	30,000	21,809	30,000	60,000	0	0	60,000	81,809







**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	0	0	271,296,000	314,579,795
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		367,000	555,698	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	0	6,537,000	6,725,698
	<b>ПРИХОДИ :</b>		367,000	555,698	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	0	6,537,000	6,725,698
	W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА												
	<b>РАСХОДИ :</b>													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		87,000	95,698	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	0	6,257,000	6,265,698
401	Основни плати		65,500	72,265	0	0	4,318,000	4,318,000	0	0	0	0	4,383,500	4,390,265
402	Придонеси за социјално осигурување		21,500	23,433	0	0	1,852,000	1,852,000	0	0	0	0	1,873,500	1,875,433
42	СТОКИ И УСЛУГИ		280,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	460,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		250,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	330,000
424	Поправки и тековно одржување		30,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	130,000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		367,000	555,698	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	0	6,537,000	6,725,698
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		87,000	95,698	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	0	6,257,000	6,265,698
401	Основни плати		65,500	72,265	0	0	4,318,000	4,318,000	0	0	0	0	4,383,500	4,390,265
402	Придонеси за социјално осигурување		21,500	23,433	0	0	1,852,000	1,852,000	0	0	0	0	1,873,500	1,875,433
42	СТОКИ И УСЛУГИ		280,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	460,000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		250,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	330,000
424	Поправки и тековно одржување		30,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	130,000

**ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**  
**Ниво: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		95,096,935	107,891,008	14,424,000	14,424,000	137,490,683	169,980,405	24,284,382	22,284,382	0	0	271,296,000	314,579,795
WA	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
	<b>ПРИХОДИ:</b>												
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
	<b>РАСХОДИ:</b>												
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
480	Купување на опрема и машини	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
480	Купување на опрема и машини	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000

Член 4

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година влегуваат во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1664/1

16.05.2019 год.



Претседател на Совет

Јован Матеничарски



### III. РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

**ЈЛО** Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево

**ЦЕЛ** Собирање на отпадните води во населените места, пречистување на отпадната вода и испуштање во природните водотеци. Подобрување на животната средина, наводнување на земјоделските површини со чиста вода. Намалување на бројот на заразни болести и производство на чиста и еколошка храна.

Категорија	Извор на финансирање	2019	2020	2021
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>3,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>15,423,480</b>
	БУЏЕТ	3,000,000	12,000,000	15,423,480
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
	ДОНАЦИИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	0	0	0
	<b>ВКУПНО</b>	<b>3,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>15,423,480</b>

**РАА** Заштита на Жителите од една планина долж две реки

**ЦЕЛ** Со реализацијата на проектот ќе се подобри превенцијата и ќе се намалат последиците од природни и вештачки катастрофи во пограничниот регион. Проектот предвидува изведба на градежни и монтажски работи за подобрување на текот на река Брегалница во Берovo како и поправка и реставраторски работи за подобрување на текот на речното корито на Цапаревска река. Преку реализација на проектните активности предвидено е да се одржат и заеднички обуки.

Категорија	Извор на финансирање	2019	2020	2021
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		<b>10,000,000</b>	<b>14,587,003</b>	<b>0</b>
	БУЏЕТ	0	0	0
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
	ДОНАЦИИ	10,000,000	14,587,003	0
	ЗАЕМИ	0	0	0
	<b>ВКУПНО</b>	<b>10,000,000</b>	<b>14,587,003</b>	<b>0</b>

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата, Бр.09-1665/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/35  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**

за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението ЛАГ МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата, Бр.0201-3 од 09.04.2019 година
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1665/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**З А К Л У Ч О К**  
за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година

Се објавува **З А К Л У Ч О К** за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година, Бр.09-1666/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/36  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) , Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Решението на Здружението за рурален развој ЛАГ МАЛЕШ - ПИЈАНЕЦ за уплата на чланарина за 2019 година, Бр.0204-1 од 18.04.2019 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1666/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**О Д Л У К А**

за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски, Бр.09-1667/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/37  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.



**ОПШТИНА БЕРОВО**  
*Совет на Општина Берово*

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07 ), Советот на општина Berovo на седницата одржана на ден 16.05.2019 год, донесе:

**О Д Л У К А**

за усогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 4162, КО Владимирово, по барање на Панче Таковски

**Член 1**

Се дава огласност за усогласување на намените во „Урбанистички план за село Владимирово“, во однос на легализација на објекти надвор од дефинирани опфат на село Владимирово, со проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, во зоната за мало стопанство во с. Владимирово, за следната катастарска парцела:

- КП 4162, КО Владимирово.

**Член 2**

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат за проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, или за изработка на ЛУПД со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, да бидат вклопени во истиот.

**Член 3**



Финансирањето за вклопувањето на легализираниот објект со проширување на планот “Урбанистичкиот план за село Владимирово”, може да го врши Општината од средства предвидени во Буџетот на Општина Берово, по програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или **со изработка на ЛУПД за една парцела, за вклопување на легализираните објекти**, во урбанистичката документација со самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.


#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Берово.

Бр. \_\_\_\_\_  
16.05.2019 год.  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател

\_\_\_\_\_  
Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

### З А К Л У Ч О К

за објавување на  
О Д Л У К А

за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово;

Се објавува О Д Л У К А Т А за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово, Бр.09-1668/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/38  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.



ОПШТИНА БЕРОВО  
*Совет на Општина Берово*

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07 ), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 16.05.2019 год, донесе:

### О Д Л У К А

За усогласвање на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “БРДОСЛАВИЦА 2”, за КП бр. 299, КО Берово, во Берово

#### Член 1

Се дава согласност за усогласвање на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со прошитување на планскиот опфат, со “Викенд Населба” за локалитет “Брдославица 2”, со надополнување од следните катастраски парцели:

- за КП бр. 299, КО Берово.

#### Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, и објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект да бидат вклопени во истиот.

#### Член 3

Финансирањето на “Викенд Населба” за локалитет “Брдославица 2” во Берово ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или заинтересираните физички и правни лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, или со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во

урбанистичката документација со самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.


#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Берово.

Бр. \_\_\_\_\_  
16.05.2019 год.  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател

Јован Матеничарски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

Се објавува **О Д Л У К А Т А** за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1669/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/39  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 20-тата Седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на недвижна ствар во закуп и одржување

**Член 1**

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и одржување.

**Член 2**

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина Берово:

- Број на катастерска парцела 2088 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б1-3, Влез 1 СУ бр.1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 34м<sup>2</sup> од вкупно 56 м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (постоечка месара).

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни страни, сопственост на Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1669 /1  
16.05.2019 година  
Берово

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
**О Д Л У К А**  
За формирање на локален Економски –социјален совет  
на општина Берово

Се објавува **О Д Л У К А Т А** За формирање на локален Економски –социјален совет на општина Берово, Бр.09-1670/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/40  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија,, бр. 5/02) и член 19 став 2 точка 11 и точка 43 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**  
За формирање на локален Економски –социјален совет  
на општина Берово

Член 1

Заради воспоставување на демократки и социјален дијалог во функција на постигнување на траен и стабилен социјален мир и активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на одлучување по најважните прашања од економско и социјално значење за развивање на локалната заедница, вклучително и прашањето за вработувањето на младите и зајкнување на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како и превенција и мирно решавање на работните и други конфликти во локалната заедница, се формира локален Економско-социјален совет на ниво на општина Берово.

Член 2

Економско-социјалниот совет на општина Берово се формира како консултативно и советодавно тело, во кое членуваат претставници на општина Берово, претставници на Агенцијата за вработување, претставници на Сојузот на синдикати на Македонија, претставници на работодавачите, Организација на работодавачите, претставник од средното училиште, Совет на млади, кое разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општина Берово и други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера.

Член 3

Членовите на Економско – социјалниот совет на општина Берово наведени во член 2 од оваа одлука, склучуваат спогодба за основање на Економско-социјален совет на општина Берово, со која поблиску се определува нивниот состав, членство, делокруг и начин на работа.

Член 4

Економско социјалниот совет на општина Берово дава мислење, предлози и препораки по предлози на одлуки, стратегии и програми во врска со економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите, вработувањето, потребите на пазарот на труд и вештините што се развиваат кај младите пред истите да бидат разгледани од страна на Советот на општина Берово.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Берово.

Бр.09-1670/1  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**ЗАКЛУЧОК**  
за давање согласност на  
Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на  
Економско - социјалниот совет на Општина Берово

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на Економско - социјалниот совет на Општина Берово, Бр.09-1671/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/41  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Одлуката за формирање на Локален Економски – социјален совет на Општина Берово Бр.09-1670/1 од 16.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
за давање согласност на  
Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на  
Економско - социјалниот совет на Општина Берово

**Член 1**

Се дава согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа на Економско - социјалниот совет на Општина Берово.

**Член 5**

Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.09-1671/1  
16.05.2019 година  
Б е р о в о

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на  
Измена и дополнување на  
Програмата за активностите на Општина Берово  
во областа на културата во 2019 година

Се објавуваа Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 година, Бр.09-1672/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/42  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе:

**Измена и дополнување на  
Програмата за активностите на Општина Берово  
во областа на културата во 2019 година**

Член 1

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 година, се дополнува во табеларниот приказ за ЕТНО ФЕСТИВАЛ, за износ од 200.000,00 денари.

Член 2

Во програмата за активностите во областа на културата, делот од табелата:

**КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО**

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ				
Празници, манifestации, настани	Активности	Носители на активноста	Извори на средства	
			ЕЛС	Други извори
<b>ЕТНО ФЕСТИВАЛ</b>	Културна манifestација	Општина Берово	1 000 000,00	Министерство за култура

Се заменува со :

**КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО**

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ				
Празници, манifestации, настани	Активности	Носители на активноста	Извори на средства	
			ЕЛС	Други извори



<b>ЕТНО ФЕСТИВАЛ</b>	Културна манifestација	Општина Берово	1 200 000,00	Министерство за култура
--------------------------	---------------------------	-------------------	--------------	----------------------------

**Член 3**

Вкупниот износ на распределените средства во табелата се менува од 1.373.000,00 денари во 1.573.000,00 денари

**Член 4**

Оваа измена на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 година влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“ и е составен дел на Програмата број 09-3938/1од 30.11.2018 година

Број 09-1672/1  
16.05.2019 год.  
Берово

Совет на општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**Р Е Ш Е Н И Е**  
за доделување на средства од  
Буџетот на Општина Берово за 2019 година

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Станка Касмска, Бр.09-1081/2, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/43  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

**ОПШТИНА БЕРОВО**  
Градоначалник  
Звонко Пекевски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања за еднократна парична помош на физички лица („Службен гласник на Општина Берово“ бр.16/2019) Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
за доделување на средства од  
Буџетот на Општина Берово за 2019 година

1. На Станка Касмска од с. Будинарци- Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, со адреса на живеење на во с. Будинарци- Берово и се доделуваат 30.000,00 денари како еднократната парична помош.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, програма А0, потставка 412110 – постојана резерва (непредвидливи расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. xxxxxxxxxxxxxxxx од НЛБ Тутунска Банка на лицето Стојан Касмски (сопруг на барателката).
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1081/2  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

*Доставено до:*

- именуваниот;
- одделение за финансиски прашања;
- архива

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува:

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на

**Р Е Ш Е Н И Е**  
за доделување на средства од  
Буџетот на Општина Берово за 2019 година

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Здравко Мирчовски, Бр.09-1498/2, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година.

Бр.08-1697/44  
17.05.2019 год.  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 6 од Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” бр.16/2019) Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 16.05.2019 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

за доделување на средства од  
Буџетот на Општина Берово за 2019 година

5. На Здравко Мирчовски од с. Русиново- Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, со адреса на живеење на ул. „ Јане Сандански” бр. xx во с. Русиново-Берово му се доделуваат 30.000,00 денари како еднократната парична помош.
6. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, програма А0, потставка 412110 – постојана резерва (непредвидливи расходи).
7. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни банка на лицето Александар Мирчовски.
8. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Берово”.

Бр.09-1498/2  
16.05.2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски с.р.

**Доставено до:**

- именуваниот;
- одделение за финансиски прашања;
- архива

Врз основа на член 78 од Изборниот законик (“Сл.весник на РМ” бр.40/06.....27/19), и член 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/ 2002), Градоначалникот на Општина Берово, донесе:

### РЕШЕНИЕ

за определување на места за  
истакнување на изборни плакати во општина Берово

1. Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања - политички партии, коалиции и групи на избирачи кои учествуваат во изборниот процес со свои кандидати за претстојните Претседателски избори 2019 година, имаат право бесплатно да истакнуваат изборни плакати.
2. Во градот Берово:
  - 2.1. За истакнување изборни плакати без надоместок се определуваат следните места:
    - пред седиштето на изборните штабови на политичка партија или група избирачи може да се постави монтажна - демонтажна рекламна табла - пано со максимални димензии 2, 00 x 1,00 метар (секој пред својот штаб);
    - Сити лајтот на плоштадот во Берово, непосредно околу „Музеј на град Берово“;
    - Билбордот на ѕидот на Домот на културата, на плоштадот во Берово;
  - 2.2. Во останатите населени места:
    - во руралните наслеби на ѕидовите на задружните домови (сопственост на општината);
    - на потпорни ѕидови на улиците;
    - оградни ѕидови на јавните површини, и
    - деловни објекти во државна сопственост.
3. Право на користење на определните места од точка 2 на ова Решение имаат организаторите на изборната кампања - политички партии, коалиции и групи на избирачи кои учествуваат во изборниот процес со свои кандидати, еднакво распределено, по идеален дел на секој од нив.
4. Како дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надомест се постојните билборди и рекламни паноа со надоместок и договор со сопственикот на паноата, и тоа:
  - металните билборди на следните локации:
    - раскрсница помеѓу улица „Моша Пијаде“, со ул. „Маршал Тито“;
    - на улица „23 Август“ кај постојната автобуска станица.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на огласната табла на Општина Берово.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.61/04 ..... 192/2015), и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година  
за традиционалниот велигденски натпревар

1. За традиционалниот велигденски натпревар 2019 година, Градоначалникот на Општина Берово доделува награда:

- за најцврсто велигденско јајце една награда во износ од 3.000,00 денари
- за најубаво декорирано велигденско јајце една награда во износ од 2.000,00 денари.

2. Градоначалникот ќе формира привремени комисии кои ќе извршат избор за наградите наведени во член 1 на ова Решение на датумот и часот кој ќе биде наведен во Решението за формирање на Комисиите.

3. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, од Програма ЈО Спорт и рекреација, подставка 464990 други трансфери.

4. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го спроведе оваа решение по завршување на манифестацијата и прием на Записници од Комисиите.

5. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-1376/1  
19.04.2019 година  
Берово

Општина Берово  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Решението Бр. 05-1376/1 од 19.04.2019 година за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година за традиционалниот велигденски натпревар 2019 година и Зписникот на Комисијата за избор на најубаво декорирано велигденско јајце бр.45-1377/2 од 30.04.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за доделување на средства од  
Буџетот на Општина Берово за 2019 година

1. На Матеј Боболински од Берово, за најубаво декорирано велигденско јајце на традиционалниот велигденски натпревар 2019 година, му се доделува награда во износ од 2.000,00 денари.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма ЈО - Спорт и рекреација, подставка 464 990 (други трансфери).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања при Општина Берово да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxx Стопанска банка АД Скопје на име Клементина Боболинска со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx (мајка на награденото малолетно лице).
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 05-1376/2  
\_\_\_\_\_.2019 година  
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р.

Врз основа на член 53 став 2 и став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), член 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.238/2018) и член 19 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година (“Службен Гласник на Општина Берово” Бр.15/2018 од 27.12.2018 година), а во врска со поднесено Барање од Градоначалникот Звонко Пекевски со архивски број 08-328/1 од 29.01.2019 година и Одлуката за избор на член од Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на конфликт на интереси на Градоначалникот Бр.09-521/1 од 12.02.2019 година, Предраг Монеv, советник во Советот на Општина Берово донесе:

### РЕШЕНИЕ

1. На Звонко Пекевски, Градоначалник на општина Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx се доделува парична помош во износ од 15.000,00 денари (петнаесет илјади денари), за смрт на родител со кој живеел во заедница, согласно член 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.238/2018) и член 19 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година (“Службен Гласник на Општина Берово” Бр.15/2018 од 27.12.2018 година),
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, Програма – Градоначалник – ДО расходно konto 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка на Звонко Пекевски Бр.xxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Берово.

Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2019 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Советник  
Предраг Монеv с.р.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен Весник на Република Македонија” бр.79/2009), а во врска со Предлогот на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-2751/1 од 17.04.2019 година, утврден со Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка Бр.09-2753/3 од 24.04.2019 година, донесена од страна на Советот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Берово дава:

### МИСЛЕЊЕ

1. Се дава ПОЗИТИВНО мислење на Предлогот на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-2751/1 од 17.04.2019 година, утврден со Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка Бр.09-2753/3 од 24.04.2019 година, донесена од страна на Советот на Општина Куманово, за формирање на заедничко јавно претпријатие за обработка и отстранување на отпад, обновување на материјали, дејности за санација и останати услуги за управување со отпад.

2. Советот на Општина Берово е должен во рок од 90 (деведесет) дена од денот на доставувањето на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка да одлучи да воспоставување на предложената соработка.

3. Ова Мислење ќе биде доставено до Советот на Општина Берово и останатите институции согласно Законот за меѓуопштинска соработка, а ќе биде објавено во “Службен Гласник на Општина Берово”.

Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2019 година  
Берово

ОПШТИНА БЕРОВО  
Градоначалник  
Звонко Пекевски с.р



Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 05 - 1397/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Ангела Јановска** со адреса на живеење ул.,/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Влатко Јановски** (во својство на сопруг на барателот), на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Ангела Јановска со адреса на живеење ул.,/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1397/1 од 22.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 05 – 1397/2 од 23.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1397/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*

*м-р Зорица Физовска*

*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 05 – 1397/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 967/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Валентина Воденска** со адреса на живеење ул. „Брдославица“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Валентина Воденска**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Валентина Воденска со адреса на живеење ул. „Брдославица“ бр. хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 967/1 од 14.03.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 967/2 од 21.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 967/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*

*м-р Зорица Физовска*

*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 967/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 05 - 1257/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Валентина Мустачки** со адреса на живеење „Белградска“ број **xx** од Берово со ЕМБГ **xxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **A0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Валентина Мустачки**, на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Валентина Мустачки со адреса на живеење „Белградска“ број **xx** од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1257/1 од 08.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 05 – 1257/2 од 08.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1257/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата A0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 05 – 1257/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 05 - 1181/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Весна Стајковска** со адреса на живеење ул. „Братство Единство“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Весна Стајковска**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Весна Стајковска со адреса на живеење ул. „Братство Единство“ бр.хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1181/1 од 01.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 05 – 1181/2 од 01.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1181/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*

*м-р Зорица Физовска*

*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 05 – 1181/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 05 - 1211/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Викторија Спенџарска Стеен** со адреса на живеење ул.„Братство Единство“ бр.хх во Берово со ЕМБГ хxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Викторија Спенџарска**, на трансакциска сметка број хxxxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Викторија Спенџарска Стеен со адреса на живеење ул.„Братство Единство“ бр.хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1211/1 од 05.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 05 – 1211/2 од 05.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1211/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 05 – 1211/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 628/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Јулија Балтовска** со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр. хх во с.Русиново, Берово со **ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Јулија Полевска**, на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxx** на Стопанска Банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Јулија Балтовска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр. хх во с.Русиново, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 628/1 од 21.02.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 628/2 од 27.02.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 628/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*

*м-р Зорица Физовска*

*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 628/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**



Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 746/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Маја Зелнички** со адреса на живеење ул. „**Димитар Влахов**“ бр. **xx** во с.Русиново, Берово со **ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx**, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Маја Зелнички**, на трансакциска сметка број **xxxxxxxxxxxxxxxx** на Уни Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Маја Зелнички со адреса на живеење ул. „Димитар Влахов“ бр. xx во с.Русиново, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 746/1 од 28.02.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 746/2 од 04.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 746/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 746/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 1403/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Малике Фејзулова** со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.ххво Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Малике Фејзулова**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Малике Фејзулова со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 1403/1 од 22.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 1403/2 од 23.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 1403/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 1403/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 747/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Мерсима Кантурска** со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Мерсима Кантурска**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx на Уни Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Мерсима Кантурска со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр. хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 747/1 од 28.02.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 747/2 од 04.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 747/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 747/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 05 - 1183/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Моника Тачунска** со адреса на живеење ул. „Јуриј Гагарин“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Моника Тачунска**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Моника Тачунска со адреса на живеење ул. „Јуриј Гагарин“ бр.хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1183/1 од 01.04.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 05 – 1183/2 од 01.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1183/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски број 08 - 1037/3 од 13.05.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на средства**  
**од Буџетот на Општина Берово за 2019 година**

1. На лицето **Фимка Ковачка** со адреса на живеење ул. „Борис Кидрич“ бр.хх во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош во висина од **3.000,00** денари за новородено дете.
2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година програма **А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.**
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на **Фимка Ковачка**, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска Банка АД Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Берово“.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Лицето Фимка Ковачка со адреса на живеење ул. „Борис Кидрич“ бр.хх во Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 1037/1 од 19.03.2019 година.

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со архивски број 08 – 1037/2 од 21.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на Републиката од страна на Државната изборна комисија.

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски број 08 – 1037/3 од 13.05.2019 година дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,00 денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на ова решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.

*Изготвила:*  
*м-р Зорица Физовска*  
*Одделение за управување со човечки ресурси*

**Бр. 08 – 1037/4**  
**14.05.2019 година**  
**Берово**

**Општина Берово**  
**Градоначалник**  
**Звонко Пекевски с.р.**

